

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 30 јануари 1998
Скопје

Број 5

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

90.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Се прогласува Законот за употребата на македонскиот јазик,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јануари 1998 година.

Број 07-249/1
22 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Член 1

Со овој закон се уредува употребата на македонскиот јазик, како службен јазик во Република Македонија (во натамошниот текст: Република).

Македонски јазик, во смисла на овој закон, е македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо.

Употребата на македонскиот јазик, во смисла на овој закон ги опфаќа неговата заштита, унапредување и збогатување.

Член 2

Македонскиот јазик е духовно богатство од посебно културно и историско значење за Републиката.

Употребата на македонскиот јазик, како службен јазик е право и должност на граѓаните на Републиката.

Член 3

Со овој закон не се ограничува правото на слободно творештво и развивањето на културниот, јазичниот и верскиот идентитет на граѓаните на Републиката.

Член 4

Со овој закон не се ограничува правото на припадниците на националностите на службена употреба на јазикот и писмото на националностите во единиците на локалната самоуправа, согласно со Уставот на Република Македонија и закон.

Член 5

Македонскиот јазик, покрај употребата во органите на државната власт, во органите на единиците на локалната самоуправа и градот Скопје, се употребува и во:

– трговските друштва, претпријатијата, установите и другите правни лица регистрирани во Републиката;

– називите, рекламите и плакатите на правните лица;

– називите и упатствата на производите, лекарствата, стикетите, фактурите и слично;

– сметките, потврдите и други информации на амбалажата на производите, лекарствата и слично;

– обележувањето на јавните места;

– натписите во средствата за јавен превоз и во јавните објекти;

– титулањето, односно синхронизирањето на филмовите и емисиите на странски јазик што се прикажуваат јавно;

– титулањето, односно синхронизирањето снимки на македонски јазик што не е во согласност со член 1 став 2 на овој закон, а што одложно се смитуваат;

– меѓународните договори и другите меѓународни акти што ги склучува Републиката и

– други слични случаи.

Исклучоци од став 1 на овој член се утврдуваат со закон.

Член 6

Заштитата, унапредувањето и збогатувањето на македонскиот јазик опфаќаат особено:

– нагласена грижа за употреба на македонскиот јазик во процесот на образованието и воспитанието;

– поттикнување на грижата за употреба на македонскиот јазик, во средствата за масовна комуникација, особено преку печатот, радиото и телевизијата;

– избегнување употреба на странски изрази и заемки, односно, по можност, нивно заменување со соодветни поими од македонската лексика;

– афирмирање на потребата од зголемена општествена и индивидуална грижа за битието и природата на македонскиот јазик во јавната комуникација;

– афирмирање на македонскиот јазик во светот;

– поддршка на учењето на македонскиот јазик во Републиката и во македонските средини надвор од границите на Републиката;

– дејствување на полето на соодветна јазична образованост и култура, стимулирање и поддршка на програми, рубрики и емисии на електронските и другите медиуми за употребата на македонскиот јазик и изработка на компјутерски програми;

– стипендирање кадри за изучување на македонскиот јазик;

– предлагање кандидати за републички награди и признанија од областа на проучувањето и афирмацијата на македонскиот јазик во Републиката и во странство;

– поддршка за учење на македонскиот јазик, како странски јазик, во и надвор од Републиката, како и давање јазична помош на заинтересираните лица;

– укажување на јазичните недоследности и неправилности во употребата на македонскиот јазик;

– организирање курсеви, семинари, советувања и други слични активности за употребата на македонскиот јазик и

– издавање публикации за македонскиот јазик и слично.

Член 7

Службените текстови од законодавната, извршната и судската власт, локалната самоуправа, учебниците, смислите, печатот, преводите и другите текстови од член 5 став 1 на овој закон, што се објавуваат, задолжително се лекторираат на македонски јазик.

Лекторирањето може да го врши лице со завршени студии на Филозофскиот факултет – Група македонски јазик и положен испит за лектор, како и лице со високо образование за македонски јазик со програма соодветна по обем и содржина на Програмата за Групата македонски јазик и положен испит за лектор, согласно со овој закон (во натамошниот текст: лектор).

Лекторирање, без полагање испит за лектор, може да врши и лице со научно звање доктор на науки во областа на македонистиката.

На текстовите од став 1 на овој член, на соодветен начин се објавува името на лекторот, односно на друг соодветен начин се документира извршеното лекторирање.

Лекторот својата дејност може да ја врши и како слободно занимање, согласно со прописите за трговските друштва.

Член 8

Владата на Република Македонија, по предлог од Министерството за култура, Министерството за образование и физичка култура и Министерството за наука, основа Совет за македонски јазик, како стручно тело (во натамошниот текст: Совет).

Советот е составен од претседател и осум членови од редот на истакнати поединци од областа на културата, науката и образованието, со мандат од четири години со можност за повторно именување.

Член 9

Советот ги врши следниве работи:

- дава мислења, предлози, упатства и препораки за употребата, односно заштитата, унапредувањето и збогатувањето на македонскиот јазик, вклучувајќи ја и терминологијата од сите научни области;

- дејствува во правец на изнаоѓање форми и решенија за заштита, унапредување и збогатување на македонскиот јазик;

- предлага програми за заштитата, унапредувањето и збогатувањето на македонскиот јазик во сите области на службената комуникација, што ги доставува до Владата на Република Македонија;

- дејствува на полето на соодветна јазична образованост и култура;

- соработува со научни институции во Републиката и во странство;

- издава публикации за македонскиот јазик и

- врши други работи во врска со член 6 на овој закон.

Советот донесува програма и деловник за својата работа.

Советот еднаш годишно ѝ поднесува на Владата на Република Македонија извештај за својата работа.

Член 10

Министерот за култура, по предлог на Советот, основа комисија за полагање испит за лектор (во натамошниот текст: Комисија).

Комисијата е составена од претседател и двајца членови, од редот на стручни лица за оваа област, со мандат од четири години, со можност за повторно именување.

Министерот за култура, по предлог на Советот, донесува правилник и програма за испитот за лектор.

По исклучок од член 7 став 2 на овој закон, лекторирање и без полагање испит за лектор можат да вршат и поединци со особен придонес во областа на македонскиот јазик, што ги определува Советот.

Член 11

Стручните и административните работи за Советот и за Комисијата ги врши Министерството за култура.

Министерството за култура води евиденција за лекторите во Републиката.

Средствата за работа на Советот и на Комисијата се обезбедуваат од Буџетот на Републиката. На членовите на Советот, односно на Комисијата им следува соодветен надомест, што го утврдува Владата на Република Македонија, односно министерот за култура.

Член 12

Управен надзор врз спроведувањето на овој закон врши Министерството за култура.

Член 13

Со парична казна од 10.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице што ќе објави нелекториран текст (член 7 став 1).

Со парична казна од 1.000 до 35.000 денари ќе се казни и одговорното лице во правното лице, кога до прекршок од став 1 на овој член дошло со негово дејствие или со негово пропуштање на должен надзор.

За прекршокот од став 1 на овој член може да се изрече мерка на безбедност одземање предмети со кои е извршен прекршокот.

Член 14

Владата на Република Македонија, ќе го основа Советот во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Советот ќе ги донесе актите од член 9 став 2 на овој закон, во рок од три месеци од денот на неговото основање.

Министерот за култура, ќе ја основа Комисијата од член 10 став 1 на овој закон и ќе ги донесе актите од член 10 став 3 на овој закон, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Правните лица ќе ја усогласат работата со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Лицата, кои на денот на влегувањето во сила на овој закон се распоредени на работно место „лектор“, можат да продолжат да работат како лектори, доколку го положат испитот во рок од шест месеци од денот на објавувањето на актите од член 10 став 3 на овој закон.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

91.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ, РАТИФИКАЦИЈА И ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Се прогласува Законот за склучување; ратификација и извршување на меѓународни договори, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јануари 1998 година.

Број 07-248/1
22 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА СКЛУЧУВАЊЕ, РАТИФИКАЦИЈА И ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува постапката и начинот на водење на преговори за склучување на меѓународни договори, склучувањето на меѓународни договори и пристапување кон повеќестрани меѓународни договори, покренувањето на постапката за ратификација, како и извршување на склучените меѓународни договори.

Член 2

Како меѓународен договор, во смисла на овој закон, се смета договор кој Република Македонија ќе го склучи во писмена форма со една или со повеќе држави или со меѓународна организација, со кој се утврдуваат права и обврски за државата, согласно со Уставот на Република Македонија и меѓународното право, без разлика дали е содржан во еден или во повеќе меѓусебно поврзани документи.

Не се сметаат како меѓународни договори актите кои ги склучуваат овластени органи на Република Македонија за извршување на склучени меѓународни договори и со нив не се преземаат нови обврски за државата.

Член 3

Меѓународните договори во име на Република Македонија ги склучува претседателот на Републиката.

Меѓународни договори во име на Република Македонија може да склучува и Владата на Република Македонија со кои се уредуваат прашања од областа на економијата, финансиите, науката, културата, образованието и спортот, сообраќајот и врските, урбанизмот, градежништвото и заштитата на животната средина, земјоделството, шумарството, водостопанството, здравството, енергетиката, правдата, трудот и социјалната политика, човековите права, дипломатско-конзуларните односи, како и од областа на одбраната и безбедноста на државата, освен за прашања во врска со границата на Република Македонија, стапување во сојузи или заедници со други држави или за истапување од такви сојузи и заедници и други меѓународни договори кои, според меѓународното право, ги склучуваат шефови на држави.

ПОСТАПКА ЗА ВОДЕЊЕ НА ПРЕГОВОРИ И ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 4

За водење на преговори и склучување на меѓународни договори одлучува претседателот на Република Македонија.

За водење на преговори и склучување на меѓународни договори за кои, согласно со член 3 став 2 на овој закон е надлежна и Владата, одлучува Владата на Република Македонија.

Член 5

Претседателот на Република Македонија поведува постапка за водење на преговори за склучување на меѓународни договори по одлука донесена по пат на референдум, по сопствена иницијатива, по акт на Собранието на Република Македонија и по предлог на Владата на Република Македонија.

Владата поведува постапка за водење на преговори и за склучување на меѓународен договор по сопствена иницијатива, по писмено барање на претседателот на Републиката по акт на Собранието на Република Маке-

донија и по предлог на органот на државната управа, во чија надлежност се прашањата кои треба да се уредат со меѓународен договор.

Член 6

Органот на државната управа, во чија надлежност се прашањата кои треба да се уредат со меѓународен договор, по дипломатски пат, ќе преземе активности за утврдување на потребата за отпочнување на преговори или исполнување на потребните услови за склучување на меѓународни договори или за пристапување кон постоечки повеќестран меѓународен договор.

Органот на државната управа од став 1 на овој член подготвува предлог за поведување постапка за водење на преговори за склучување на меѓународен договор, предлог на основи за водење на преговорите и нацрт на договорот кој ќе биде основа за водење на преговорите и ги доставува до Владата за одлучување.

Член 7

Кога постапката за склучување на меѓународен договор се поведува по одлука донесена на референдум, по сопствена иницијатива на претседателот на Република Македонија, по акт на Собранието на Република Македонија или по иницијатива на Владата на Република Македонија, органот на државната управа во чија надлежност се прашањата кои треба да се уредат со меѓународниот договор, ги подготвува предлогот на основите за водење на преговорите и нацртот на меѓународниот договор.

Член 8

Предлогот за поведување на постапка за водење на преговори за склучување на меѓународен договор треба особено да содржи: уставна основа, оценка на состојбите на односите со односната држава или меѓународна организација; причини поради кои се предлага склучување на меѓународниот договор; финансиските средства потребни за извршување на договорот и начин на нивното обезбедување; предлог за состав на делегацијата на Република Македонија која ќе ги води преговорите и пресметка на трошоците за работа на делегацијата.

Предлогот на основите за водење на преговорите треба да ги содржи: битните елементи на договорот кој се предлага да се склучи; основните прашања за кои ќе се водат преговорите и предлог на ставови кои Владата треба да ги заземе во врска со тие прашања кои се задолжителни за делегацијата на Република Македонија во преговорите за склучување на меѓународниот договор.

Кон предлогот за поведување на постапка за склучување на меѓународен договор се приложува и нацрт на меѓународниот договор.

Член 9

Министерството за надворешни работи дава мислење за предлогот за поведување постапка за склучување на меѓународен договор и за содржината на нацртот на договорот од меѓународно-правен аспект.

Член 10

Кога по предлогот за поведување на постапка за склучување на меѓународен договор одлучува Владата на Република Македонија согласно со член 3 став 2 на овој закон, со предлогот за водење на преговорите и со нацртот на договорот се запознава претседателот на Републиката.

Член 11

Предлогот на основи за водење на преговори и потпишување на соодветни меѓународни документи во рамките на мешовитите комитети, одбори, комисии и други тела, формирани врз основа на меѓународните договори, до Владата поднесува претседателот на маке-

донскиот дел на односното тело, во соработка со органот на државната управа во чија надлежност се прашањата кои се разгледуваат.

Предлогот од став 1 на овој член содржи особено: оценка на состојбата за односите со односната држава или меѓународна организација; основните прашања во врска со односниот меѓународен договор за кои ќе се водат преговорите, со предлог на ставови кои Владата треба да ги заземс.

Владата, по усвојување на основите за водење на преговори, утврдува ставови кои ќе ги застапува македонскиот дел или делегација во телата од став 1 на овој член кои се задолжителни за македонската делегација.

Член 12

Кога Владата ќе го прифати предлогот за поведување постапка за водење на преговори за склучување на меѓународен договор и ќе ги утврди основите за водење на преговори, ќе определи делегација за водење на преговори и ќе одлучи за трошоците за работа на делегацијата.

Владата може, при утврдувањето на основите, да го овласти шефот на делегацијата и да го потпише меѓународниот договор, ако го склучува Владата во име на Република Македонија.

Член 13

Делегацијата на Република Македонија, определена за водење преговори не може во текот на преговорите да отстапува од ставовите утврдени во основите.

Ако во текот на преговорите, другата страна не ги прифати утврдените ставови на Република Македонија, или предложи да се разгледуваат прашања за кои не се заземени ставови во основите за водење на преговори, делегацијата на Република Македонија ќе побара од Владата заземање на нови ставови, а по потреба и ќе ги одложи преговорите.

Ставовите, што делегацијата на Република Македонија ќе ги побара во текот на преговорите, Владата ќе ги утврди по итна постапка.

Член 14

Делегацијата на Република Македонија, по завршените преговори во рок од 30 дена на претседателот на Република Македонија, односно на Владата поднесува писмен извештај за извршените преговори со усогласениот, односно парафираниот текст на меѓународниот договор.

Член 15

Претседателот на Републиката може да овласти друго лице кое во негово име ќе потпише меѓународен договор.

По прифаќањето на извештајот од член 14 на овој закон и на усогласениот, односно парафираниот текст на меѓународниот договор, Владата исто така ќе определи лице кое во нејзино име ќе го потпише меѓународниот договор.

Член 16

Полномошно за водење на преговори и за потпишување на меѓународен договор, издава претседателот на Републиката, претседателот на Владата или министерот за надворешни работи.

Член 17

Одлуката за пристапување на Република Македонија кон повеќестран меѓународен договор кој е во сила ја спроведува Министерството за надворешни работи.

Член 18

Постапката за изменување и дополнување на склучен меѓународен договор се спроведува согласно со одредбите на овој закон кои важат за склучување на

меѓународен договор, а на начин предвиден со меѓународниот договор.

ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ

Член 19

Претседателот на Републиката, односно органот на државната управа во чија надлежност се прашањата што се уредуваат со склучениот меѓународен договор, оригиналниот текст на потпишаниот договор со предлог за поведување на постапка за ратификација и образложение во врска со тоа го доставуваат до Министерството за надворешни работи, најдоцна во рок од 30 дена од потпишувањето на договорот.

Член 20

Постапка за ратификација на склучените меѓународни договори покренува Министерството за надворешни работи со поднесување на предлог за донесување на закон за ратификација на склучениот меѓународен договор до Владата.

Предлогот за донесување на закон за ратификација на склучениот меѓународен договор, Владата го поднесува до Собранието на Република Македонија.

Член 21

Владата на Република Македонија му доставува на Собранието на Република Македонија предлог за донесување на закон за ратификација на меѓународен договор што го склучил претседателот на Републиката.

Во постапката по предлогот за донесување на закон од став 1 на овој член, претседателот на Републиката во Собранието на Република Македонија може да даде образложение за склучениот меѓународен договор, а Владата кон предлогот може да достави и свое мислење за меѓународниот договор.

Член 22

Со законот за ратификација на меѓународен договор може да се определи и органот на државната управа што ќе се грижи за извршување на тој договор или да се овласти Владата, односно органот на државната управа во чија надлежност се прашањата уредени со склучениот меѓународен договор да донесе поблиски прописи за извршување на тој договор.

Законот за ратификација на повеќестран меѓународен договор ги содржи и резервите кои Република Македонија ги дава на тој меѓународен договор.

ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 23

За извршување на меѓународните договори на Република Македонија се грижи Владата на Република Македонија и претседателот на Републиката.

Член 24

Меѓународните договори, со кои се создаваат непосредни обврски за Републиката, ги извршуваат органите во чија надлежност се прашањата што се уредуваат со тој договор.

ДРУГИ ОДРЕДБИ

Член 25

Оригиналите на склучените меѓународни договори се евидентираат и се чуваат во Министерството за надворешни работи.

Член 26

Одредбите на овој закон соодветно се применуваат и на постапката за склучување на меѓународни договори на дипломатски конференции, мешовити меѓувладини

тела или за пристапување на Република Македонија кон повеќестрани меѓународни договори.

Член 27

Склучените документи кои не се сметаат како меѓународни договори, согласно со член 2 став 2 од овој закон, се доставуваат до Владата на запознавање и до Министерството за надворешни работи за евидентирање.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Со денот на влегување во сила на овој закон, престанува да важи Законот за склучување и извршување на меѓународни договори („Службен лист на СФРЈ“ број 55/78 и број 47/89).

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

92.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ТОПОГРАФИЈАТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ КОЛА

Се прогласува Законот за заштита на топографијата на интегралните кола, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јануари 1998 година.

Број 07-247/1
22 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА НА ТОПОГРАФИЈАТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ КОЛА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува правото на заштита на топографијата на интегралните кола.

Член 2

Во смисла на овој закон:

1. „Интегрално коло“, значи готов производ или меѓупроизвод во кој се извршува електронска функција и во кој има елементи, од кои најмалку еден е активен, и некои или сите од меѓуврските се интегрално формирани во дел на материјалот или на дел од материјалот, односно и во дел и на дел од материјалот;

2. „Топографија на интегрални кола“ (во натамошниот текст: топографија), значи на било кој начин прикажан тродимензионален распоред на елементите, од кои најмалку еден е активен, и меѓуврската во интегралното коло, или таков тродимензионален распоред подготвен за производство на определено интегрално коло и

3. „Комерцијална експлоатација“ на топографијата значи изработка, продажба, изнајмување, лизинг или некој друг метод на комерцијална дистрибуција, директно поврзана со топографијата или со интегралните кола, произведени врз основа на таа топографија.

II. СУБЈЕКТИ НА ЗАШТИТА

Член 3

Право на заштита на топографијата има нејзиниот конструктор. Кога топографијата е производ на повеќе конструктори, правото на заштита е заедничко за сите конструктори.

Кога топографијата е создадена за време на работен однос на конструкторот или врз основа на нарачка, право на заштита има работодавачот на конструкторот или лицето кое извршило нарачка, освен ако со условите на вработувањето или нарачката поинаку не е определено.

Член 4

Странските лица, во поглед на заштитата на топографијата ги уживаат истите права како и домашните лица, ако тоа произлегува од меѓународни договори и конвенции или од применувањето на начелото на реципроцитет.

Постоенето на реципроцитет го докажува лицето кое се повикува на реципроцитетот.

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЗАШТИТА

Член 5

Работите во врска со стекнувањето и заштитата на топографијата ги извршува Заводот за заштита на индустриска сопственост (во натамошниот текст: Завод).

Член 6

Во управната постапка што се однесува на заштитата на топографијата во прв степен решава Заводот. Против првостепеното решение донесено од Заводот, жалба може да се поднесе до министерот за развој.

Член 7

Заводот води регистар на пријави на топографии и регистар на заштитени топографии.

Регистрите од став 1 на овој член се јавни.

Член 8

Топографијата се заштитува доколку е оригинална.

За оригинална топографија се смета онаа која е резултат на сопствениот интелектуален труд на нејзиниот конструктор и која не била во употреба во индустријата за полупроводници тогаш кога била создадена.

Кога топографијата се состои од елементи кои се во употреба во индустријата, се заштитува само комбинацијата на тие елементи, при што се претпоставува дека ги исполнува условите кои се однесуваат на оригиналноста, како што е предвидено во ставот 2 на овој член.

IV. СОДРЖИНА, ТРАЕЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРАВОТО

I. Содржина на правото

Член 9

Носителот на заштитената топографија има исклучиво право на комерцијална експлоатација, вклучувајќи го и правото на овластување или забрана во следниве случаи:

- репродукција на топографијата со секое средство или во секоја форма и
- увоз, продажба или друга форма на дистрибуција на топографија или на интегрално коло во кое се

содржи заштитената топографија или производите кои содржат интегрално коло, а ја вклучуваат заштитената топографија.

Правото наведено во ставот 1 на овој член нема да се проширува на некој концепт, процес, систем или техника на кои се заснива топографијата, освен на заштитената топографија.

Правото од ставот 1 алинеја 2 на овој член, не може да се ужива откако заштитената топографија или интегралните кола се ставени во употреба на пазарот од страна на носителот на правото или со негово одобрение.

2. Трасење на правото

Член 10

Топографијата се смета дека е заштитена кога е запишана во регистарот на топографии.

Со исклучивото право носителот на заштитената топографија се стекнува:

- од денот на поднесување на пријавата согласно со членот 12 на овој закон; или
- од денот кога предметната топографија за првпат е комерцијално експлоатирана некаде во светот.

Исклучивото право престанува по истекот на периодот од десет години од најраната дата на следниве дати:

- на крајот на календарската година во која топографијата е прв пат комерцијално експлоатирана некаде во светот; или
- на крајот од календарската година во која пријавата била поднесена.

Исклучивото право истекува пред периодот предвиден во ставот 3 на овој член, доколку административните такси не се платени согласно со законот со кој се уредуваат административните такси, или доколку носителот на правото на заштитената топографија ја откаже заштитата во писмена форма.

Доколку топографијата не била комерцијално експлоатирана, исклучивото право истекува по 15 години од нејзиното фиксирање или декодирање.

Во време на траењето на заштитата, носителот на правото има право да го означува предметното интегрално коло со големата буква „Т“.

3. Ограничување на правото

Член 11

Пријава за заштита на топографијата не може да се поднесе по истек на две години од денот кога топографијата била прв пат комерцијално експлоатирана.

V. ПОСТАПКА ЗА ЗАШТИТА И РЕГИСТРАЦИЈА

1. Пријава

Член 12

Постапката за заштитата на топографијата се поведува со пријава која содржи барање за признавање на правото и упис во соодветниот регистар (во натамошниот текст: пријава).

Пријавата мора да содржи податоци за подносителот и конструкторот, приказ на топографијата со податоци од секвенците, апстракт кој се однесува на карактеристиките на електронската функција или функциите на интегралното коло, изработен врз основа на заштитената топографија, доколку топографијата веќе е комерцијално експлоатирана, изјава во писмена форма и наведување на денот кога предметната топографија за првпат е експлоатирана.

За секоја топографија се поднесува посебна пријава.

Министерот за развој поблиску ќе ги пропише формата и содржината на пријавата за регистрација на топографијата.

2. Испитување на пријавата

Член 13

Заводот испитува дали пријавата ги содржи сите податоци за упис во регистарот на топографии, како што е предвидено со членот 12 на овој закон.

Барањето ќе се отфрли доколку пријавата не ги содржи предвидените податоци.

Доколку пријавата не ги содржи сите податоци од член 12 на овој закон, се известува подносителот на пријавата за утврдените недостатоци и се повикува да ја уреди пријавата во рок од два месеци. Доколку подносителот не ја уреди пријавата во предвидениот рок, со заклучок пријавата ќе се отфрли.

Доколку пријавата е уредна во смисла на член 12 од овој закон, со решение се признава правото и Заводот го запишува во соодветниот регистар.

Запишувањето во соодветниот регистар се објавува во гласилото на Заводот.

VI. НИШТОВНОСТ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА

Член 14

Регистрацијата се смета за ништовна доколку се утврди дека:

- заштитената топографија не е оригинална; или
- пријавата не е поднесена од овластено физичко или правно лице; или
- пријавата е поднесена по истекот на рокот предвиден со членот 10 став 5 на овој закон или со членот 11 на овој закон; или
- приказот на заштитената топографија не овозможува негова идентификација.

VII. ПОВРЕДА НА ПРАВОТО И НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

1. Повреда на правото

Член 15

Доколку повредата на правото предизвикала и настанување на штета, лицето чие право е повредено може да бара на лицето кое го повредило правото да му биде забрането да продолжи со дејствата кои можат да ја зголемат штетата.

Секое лице кое го повредува правото на заштитена топографија е одговорно за настанатата штета согласно со општите правила за надомест на штета.

Следниве случаи нема да се сметаат за повреда на правото на заштитената топографија:

- репродукција на заштитена топографија за некомерцијални цели; или
- репродукција на заштитена топографија за анализа или разработка на нејзиниот концепт, процеси, системи и техники, содржани во топографијата, или за истражување или за образовни цели; или
- комерцијална експлоатација на нова топографија која била изработена врз основа на анализи и разработка на заштитената топографија, но која ќе смета за оригинална и е резултат на сопствените интелектуални напори на конструкторот и не е општо прифатена во индустријата на полупроводници.

Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат, исто така и на правните следбеници на лицето наведено во ставот 1 на овој член.

2. Надомест на штета

Член 16

Нема да одговара за надомест на штета лицето, кое комерцијално експлоатира интегрално коло кое вклучува заштитена топографија и кое тоа не го знаело, или

не можело да знае дека топографијата на производот е заштитена.

Носителот на правото на топографија има право на надомест на штета од денот кога лицето кое комерцијално ја експлоатира заштитената топографија, дознало дека топографијата е заштитена.

Висината на надоместокот наведен во ставот 2 на овој член ќе биде взаемно договорен меѓу носителот на правото на заштитената топографија и лицето наведено во ставот 2 на овој член. Доколку не се постигне договор, надлежниот суд ќе ја утврди висината на надоместа.

Одредбите од ставот 2 на овој член, исто така се применуваат на правните следбеници на лицето наведено во ставот 2 на овој член.

Правото на комерцијална експлоатација е ограничено на увоз, продажба или дистрибуција на производите на интегрирани кола или други производи кои ја вклучуваат заштитената топографија, и ова право се применува на топографијата или производите во времето кога барањето според ставот 2 на овој член било примено.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Само топографиите конструирани по денот на влегување во сила на овој закон можат да бидат заштитени, согласно со овој закон.

Член 18

Одредбите за застапување и застапување на странци, достапност на необјавени пријави, прием на пријави, запишување на податоци и промени во регистарот, огласување за ништовно на решение за признавање на правата од индустриска сопственост, временско ограничување на тужба за повреда, пренесување на правата и договор за лиценца од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 42/93) ќе се применуваат и на топографиите на интегрални кола.

Член 19

Прописот од член 12 на овој закон ќе се донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

93.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јануари 1998 година.

Број 07-250/1
22 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

Член 1

Со овој закон се уредува начинот на вршење на контрола на квалитетот на одделни земјоделски и прехранбени производи и нивните преработки во надворешно-трговскиот промет.

Член 2

Контролата на квалитетот се врши на одделни земјоделски и прехранбени производи и нивните преработки (во натамошниот текст: производи) што се наменети за извоз или што се увезуваат.

Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата), пропишува кои производи што се наменети за извоз или што се увезуваат, подлежат на контрола на квалитетот во смисла на овој закон.

Производите што привремено се увезуваат заради облагородување (преработка, доработка и обработка) не подлежат на контрола на квалитетот, освен она количество на тие производи со кое се наплатува извршеното облагородување.

Член 3

Како контрола на квалитетот на производите од член 2 на овој закон, се смета контрола на физичко-хемиските и органолептичките својства на производот, количеството, декларирањето, пакувањето, означувањето, амбалажата, превозните средства и транспортирањето (во натамошниот текст: контрола на квалитетот).

Контролата на квалитетот во смисла на овој закон, не се однесува на здравствената, ветеринарно-санитарната и фито-санитарната контрола на исправност на производите од член 2 на овој закон, која се врши согласно со посебни прописи.

Член 4

Со контролата на квалитетот на производите што се наменети за извоз се утврдува дали тие производи му одговараат на извозниот квалитет.

Под извозен квалитет во смисла на овој закон се подразбира квалитетот договорен со странскиот купувач, ако за одделни производи за извоз не е пропишан посебен извозен квалитет.

Како извозен квалитет, во смисла на овој закон, се смета и квалитетот на кој според барањата на странскиот пазар, односно на странските купувачи, мора да му одговараат производите кои се продаваат од консигнационите склади во странство.

Ако со странскиот купувач не е договорен извозен квалитет, производите што се извезуваат мораат во поглед на квалитетот да им одговараат на прописите за пуштање во промет на домашниот пазар.

Член 5

Со контролата на квалитетот на производите што се увезуваат се утврдува дали тие производи им одгова-

раат на квалитетот и на другите својства пропишани за пуштање во промет на таквите производи на домашниот пазар.

Со контролата на квалитетот на производите што се увезуваат, за кои не е пропишан квалитет за пуштање во промет на домашниот пазар, се утврдува дали тие производи во поглед на органолептичките својства и составот им одговараат на особините и карактеристиките својствени за тие производи.

Член 6

Контролата на квалитетот на производите што се наменети за извоз се врши на местото на натоварот на тие производи.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, на барање на извозникот, контролата на квалитетот на одделни производи што се наменети за извоз може да се врши и на друго место, врз основа на претходна согласност од министерот за стопанство.

Член 7

Контрола на квалитетот на производите што се увезуваат се врши на местото на царинењето на стоките, непосредно пред царинењето.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, на барање на увозникот, контрола на квалитетот на одделни производи што се увезуваат може да се врши и на друго место, врз основа на претходна согласност од министерот за стопанство.

Член 8

Контрола на квалитетот на производите врши Републичкиот пазарен инспекторат.

По исклучок, под услови определени со овој закон, контрола на квалитетот на одделни производи можат да вршат и други правни лица.

Владата, на предлог на Министерството за стопанство ги определува производите од став 2 на овој член за кои контрола можат да вршат правните лица од став 2 на овој член.

Член 9

Контрола на квалитетот на производите од член 8 став 2 на овој закон може да врши правно лице ако:

- е регистрирано за вршење на таа дејност;
- има соодветна техничка опрема;
- има вработено лице со соодветно високо образование во зависност од видот на производите за кои е овластено да врши контрола и
- да не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење контрола на квалитетот на производите.

Министерот за стопанство во согласност со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство поблиску ги пропишува условите од став 1 алинеја 2 на овој член.

Член 10

Министерот за стопанство може со решение да овласти правно лице да врши контрола на квалитетот на одделни производи, доколку ги исполнува условите од член 9 на овој закон.

Со решението од став 1 на овој член се определуваат и производите и видовите на производи над кои контрола на квалитетот може да врши овластеното правно лице.

Решението од став 1 на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 11

Овластените правни лица (во натамошниот текст: правните лица) на кои им е доверено вршење на контрола на квалитетот на одделни производи, во вршењето на контролата се должни да се придржуваат на упатствата донесени од министерот за стопанство.

Правните лица од став 1 на овој член се должни на барање на Министерството за стопанство да му доставуваат извештаи за извршените контроли на квалитетот.

Член 12

За производите што му одговараат на квалитетот од членовите 4 и 5 на овој закон, се издава увсерение за квалитет (во натамошниот текст: сертификат).

Сертификатот се издава и за производите што не подлежат на контрола на квалитетот во смисла на овој закон, ако тоа го бара странскиот купувач.

Сертификатот се издава и за производите кои се увезуваат што отстапуваат од пропишаниот квалитет во земјата, согласно со член 34 од Законот за стандардизација.

Сертификатот го издава на барање на извозникот, односно увозникот Републичкиот пазарен инспекторат, односно правното лице што вршело контрола на квалитетот.

Содржината на барањето за издавање на сертификат и образецот на кој се поднесува го пропишува министерот за стопанство.

Извозникот, односно увозникот е должен во барањето за издавање на сертификат да даде целосни и точни податоци.

Правното лице што го издало сертификатот е должно примерок од сертификатот да му достави на Министерството за стопанство.

Член 13

Ако производите не му одговараат на квалитетот од членовите 4 и 5 на овој закон, со решение ќе се одбие барањето за издавање на сертификат.

Доколку сертификатот се издава само врз основа на претходно извршено лабораториско испитување, а резултатот на извршената анализа покажува дека производот не одговара на квалитетот од член 4, односно член 5 на овој закон, пред да издаде решение со кое ќе се одбие барањето за издавање на сертификат, републичкиот пазарен инспектор, односно правното лице ќе го известат извозникот, односно увозникот дека има право да бара да се изврши повторна анализа на производот (суперанализа), кај институција овластена од министерот за стопанство.

Барањето за суперанализа, извозникот, односно увозникот е должен да го достави најдоцна во рок од три дена по приемот на известувањето.

Во случај барањето да не биде доставено во утврдениот рок, републичкиот пазарен инспектор, односно правното лице без одлагање ќе донесе решение со кое ќе го отфрли барањето за издавање на сертификат.

Доколку според резултатите од суперанализата производот одговара на пропишаниот квалитет, републичкиот пазарен инспектор, односно правното лице ќе издаде сертификат за производот, а во спротивно по добивање на резултатот од суперанализата ќе донесе решение за одбивање на издавање на сертификат.

Против решението од став 1 на овој член што го донел републичкиот пазарен инспектор, односно правното лице, извозникот односно увозникот може во рок од осум дена од денот на приемот на решението да изјави жалба до Министерството за стопанство.

По извршноста на решението од став 1 на овој член увозникот е должен да ги врати или уништи производите кои не одговараат на квалитетот.

Член 14

Трошоците за контрола на квалитетот ги поднесува извозникот односно увозникот.

Висината и начинот на плаќање на надоместокот за покривање на трошоците на Републичкиот пазарен инспекторат за контролата на квалитетот од став 1 на овој член ги пропишува министерот за стопанство.

Висината и начинот на плаќање на надоместокот за покривање на трошоците за контролата на квалитетот што ја извршува правно лице, ги утврдува правното лице по претходна согласност на министерот за стопанство.

За производите за кои, според овој закон може да се издаде сертификат само врз основа на претходно извршена анализа или суперанализа, трошоците за таа анализа ги поднесува извозникот, односно увозникот.

За повторна контрола на квалитетот од членовите 19 и 20 на овој закон не се плаќа надоместок.

Член 15

Забранет е извозот, односно увозот на производите определен со член 2 став 2 од овој закон за кои не е издаден сертификат.

Царинскиот орган нема да дозволи извоз односно увоз, а правните лица кои организираат и вршат превозничка дејност (во натамошниот текст: превозник) нема да вршат превоз на производите од став 1 на овој член.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, царинскиот орган ќе допушти увоз и царинење на производи без сертификат, а превозникот ќе врши превоз на производи без сертификат, доколку станува збор за производи за кои е пропишано дека може да се издаде сертификат само врз основа на претходно извршено испитување, односно анализа или суперанализа, по претходно издадена потврда од републичкиот пазарен инспектор односно правното лице, дека е извршен органолептички преглед на тие производи и дека се земени мостри за лабораториско испитување, односно анализа или суперанализа заради конечно утврдување на квалитетот на тие производи и издавање на сертификат, односно донесување на решение за одбивање на барањето за издавање на сертификат.

Увозникот не смее производи од став 3 на овој член да ги пушта во промет додека за нив не добие сертификат, а дотогаш тие производи мораат да бидат во карантин.

Додека се наоѓаат во карантин, производите мора да се чуваат под услови кои оневозможуваат промена на квалитетот, или мешање или замена со други производи.

Член 16

Министерот за стопанство во согласност со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе ги пропише начинот и постапката за вршење контрола на квалитетот, условите кои треба да ги обезбеди извозникот, односно увозникот во врска со вршењето на таа контрола, како и податоците што мора да ги содржи сертификатот.

Со прописот од став 1 на овој член се определуваат и производите за кои може да се издаде сертификат само врз основа на претходно извршено испитување, односно анализа или суперанализа на тие производи.

Член 17

Надзор над работата на правните лица кои се овластени за вршење на контролата на квалитетот, врши Министерството за стопанство.

Член 18

Ако во вршењето на инспекцискиот надзор Републичкиот пазарен инспекторат утврди дека правното лице не ги исполнува пропишаните услови ќе му нареди во определен рок да ги отстрани утврдените недостатоци. Доколку правното лице не ги отстрани недостатоците во определен рок, Републичкиот пазарен инспекторат ќе донесе решение со кое ќе му забрани натамошно вршење контрола на квалитетот и ќе му предложи на министерот за стопанство да му го одземе овластувањето за вршење контрола на квалитетот.

Републичкиот пазарен инспекторат ќе донесе решение со кое ќе му забрани натамошно вршење на контрола на квалитетот и ќе му предложи на министерот за стопанство да му го одземе овластувањето за вршење контрола на квалитетот на правното лице, и во случај кога при вршењето на инспекцискиот надзор ќе утврди дека правното лице во вршењето на контролата и издавањето на сертификати не се придржува кон важечките прописи.

Против решението на Републичкиот пазарен инспекторат со кое е забрането натамошно вршење на контрола на квалитетот, правното лице може да изјави жалба до Министерството за стопанство во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

Жалбата изјавена против решението од став 3 на овој член не го одлага неговото извршување.

Член 19

Републичкиот пазарен инспектор може да врши повторна контрола на квалитетот на производите за кои е издаден сертификат од правното лице.

За производите наменети за извоз повторна контрола на квалитетот на производите може да се врши од местото на натоварот на тие производи до границата, а за производите што се увезуваат од границата односно од царинскиот терминал до седиштето на купувачот на големо.

Ако републичкиот пазарен инспектор при повторната контрола на квалитетот од став 1 на овој член, утврди дека производот за кој е издаден сертификат не одговара на условите пропишани за издавање на сертификат, ќе донесе решение за поништување на сертификатот. Примерок од решението републичкиот пазарен инспектор доставува до надлежната царинарница, до превозникот, до правното лице што го издало сертификатот и до извозникот, односно увозникот.

Против решението од став 3 на овој член може да се изјави жалба до Министерството за стопанство.

Член 20

Ако републичкиот пазарен инспектор при контролата на квалитетот во смисла на член 19, утврди дека фактичката состојба на производот во поглед на квалитетот, количеството или други својства не им одговара на податоците искажани во веќе издадениот сертификат, а производот има извозен, односно увозен квалитет, ќе издаде нов сертификат, според утврдената фактичка состојба.

За издавањето на нов сертификат, односно за замената на порано издадениот сертификат, републичкиот пазарен инспектор веднаш ќе го извести извозникот, односно увозникот, надлежната царинарница и правното лице што го издало поранешниот сертификат.

Член 21

Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице, ако:

1. Издаде сертификат за производи чиј квалитет и другите својства не се утврдени на пропишан начин или во сертификатот се внесени погрешни податоци (членови 4, 5 и 12);
2. Не ги врати или уништи производите за кои не е издаден сертификат (член 13 став 7);
3. Извезе или увезе производи без сертификат (член 15 став 1);
4. Прими на превоз, односно организира превоз на производи за кои не е издаден сертификат (член 15 став 2);
5. Стави во промет производи од член 15 став 3 на овој закон без сертификат (член 15 став 4) и
6. Производите од член 15 став 3 од овој закон не ги држи во карантин под условите пропишани во член 15 став 5 од овој закон.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 15.000 до 45.000 денари и одговорното лице во правното лице.

За дејствијата од ставот 1, точки 2, 3, и 5 на овој член ќе се изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на определена дејност во надворешно-трговскиот промет, во трасе од една до три години, како и мерка на безбедност одземање на предмети.

За дејствијата од ставот 1 точки 1 и 4 на овој член, ќе се изрече мерка на безбедност забрана на вршење на дејност контрола на квалитетот, односно превоз или организирање на превоз во трасе од една до три години.

Член 22

Со парична казна од 30.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице ако во барањето поднесено за добивање на сертификат даде неточни податоци за производот што го извезува, односно увезува (член 12 став 6).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 3.000 до 10.000 денари и одговорното лице во правното лице.

Член 23

Со парична казна од 3.000 до 10.000 денари ќе се казни за прекршок републичкиот пазарен инспектор ако издаде сертификат за производи чии квалитет и другите својства не се утврдени на пропишан начин или во сертификатот се внесени неточни податоци (член 12).

Прекршокот од став 1 на овој член претставува тешка повреда на работната должност.

Член 24

Со парична казна од 3.000 до 10.000 денари ќе се казни за прекршок и одговорното лице во царинскиот орган ако дозволи извоз, односно увоз на производи што не се снабдени со сертификат (член 15 ставови 2 и 3).

Член 25

Прописите од член 2 став 2 и член 8 став 3 на овој закон Владата ќе ги донесе во рок од три месеци од денот на влегување во сила на овој закон.

Прописите од член 9 став 2, член 12 став 5, член 14 став 2 и член 16 став 1 министерот за стопанство ќе ги донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на прописите од ставовите 1 и 2 на овој член ќе се применуваат прописите што важеле на денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26

Правните лица што вршат контрола на квалитетот врз основа на прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат со работа до издавањето на нови овластувања согласно со член 10 од овој закон.

Член 27

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“ број 28/75; 70/78; 54/86 и 30/90).

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

94.

Согласно член 12 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Словенија („Службен весник на РМ“ бр. 48/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА 1998 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

Член 1

Оваа одлука ги уредува условите за увоз на стоки кои во 1998 година ќе се увезат во Република Македонија од Република Словенија и се по потекло од таа земја.

Член 2

За стоката наведена во Прилогот 1, а во рамките на квотите утврдени во истиот не се плаќа царина. Прилогот 1 е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Количините на стоки во рамките на поодделна квота од Прилогот 1 ги распределува Министерството за стопанство на предлог на Комисијата составена од двајца претставници на Министерството за стопанство и по еден претставник на Министерството за надворешни работи, на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и на Министерството за финансии.

Комисијата ја води и ја свикува претседателот на Комисијата кој од редовите на претставниците на Министерството за стопанство го именува министерот за стопанство.

Комисијата донесува критериуми за оформување на предлози за распределба на количините на стоки во рамките на квотите од Прилогот 1.

Член 4

Барање за доделување на одредени количини на стоки во рамките на поедина квота утврдена во Прилогот 1 може да поднесе правен субјект со седиште во Република Македонија (во натамошен текст: подносител). Барањето се поднесува во Министерството за стопанство најдоцна дваесеттиот (20) ден од влегувањето во сила на оваа одлука.

Барањето од претходниот став треба да ги содржи следните податоци:

- име на фирмата, матичниот број и комплетната адреса на подносителот и на корисникот на стока ако подносителот не е истоветно и корисник;
- тарифниот број за секоја стока (10 бројки);
- именување на стока од комбинирана номенклатура на царинската тарифа;
- количина на стока за која се поднесува барањето, исказана во единица мерка наведена во Прилогот 1;
- податоци за производните, односно продажните и магацинските капацитети;
- податоци за увоз на стока од истиот тарифен број во претходната година.

За доделување на одредена количина на стока во рамки на поедина квота, Министерството за стопанство на подносителот му издава решение во кое се утврдува и рокот во кој може подносителот да го увезе, а согласно член 1 од оваа одлука.

Министерството за стопанство може количините на стоки во рамки на поедина квота да ги распределува постапно, притоа водејќи сметка за условите на пазарот за таква стока, при што треба квотата за прво полуго-

дие да се подели до крајот на јануари, а за второ полугодие до крајот на месец јуни.

Член 5

Царинската управа на Република Македонија ја следи реализацијата на увозот на стоки согласно донесените решенија од член 3 став 3 од оваа одлука и за тоа тримесечно го известува Министерството за стопанство.

Министерството за стопанство го објавува обемот на квотите од Прилогот 1 во јавните гласила.

Член 6

Царинскиот обврзник кој што сака да се здобие со преференцијален (повластен) царински третман при увозот на стоката од Прилог 1 од Република Словенија

во Република Македонија, мора на царинскиот орган, покрај деталните документи, да му поднесе и докази за потеклото на стоката кој го издава земјата, извозник во согласност со Протоколот за потеклото на стоката според Прилогот 1 од оваа одлука кој е нејзин составен дел.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со денот на донесувањето.

Број 23–139/1
19 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ПРИЛОГ 1

ЛИСТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1998 ГОДИНА

Тарифен број	Наименување на стока	Царинска квота за 1998 година тони	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5
0207 12 00 00	Кокошки домашни замрзнати	2000	1000	1000
0207 14 00 00	Кокошки исечени, замрзнати (батаци)	1500	750	750
0207 14 00 00	Пилешки цигер (замрзнат)	150	75	75
0207 27 00 00	Од мисирки, парчиња и отпадоци (освен цигер) замрзнати	200	100	100
0210 19 00 00	Месо свинско, друго	100	50	50
0401 20	Млеко со содржина на маснотија над 1% до 6% по маса	3000	1500	1500
0402 10	Млеко во прав, гранули или во други цврсти форми, со содржина на маснотија до 1,5% по маса	50	25	25
0405 10	Путер со содржина на маснотија до 85% по маса	100	50	50
0406 90 00 90	Друго, гауда, ајдамер, трапист	50	25	25
0701 10 00 00	Компир семенски	200	200	-
1502 00 10 00	Маснотии од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тарифен број 1503 (за индустриски цели)	300	150	150
1601 00	Колбаси и слични производи од месо, од други кланични производи за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз база на овие производи	1500	750	750
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од други кланични производи или од крв	500	250	250
1604 13 00 00	Сардини, сардинели и папалини	400	200	200
1704 90	Друго (бонбони и други шеќерни производи)	100	40	60
1806	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао	300	120	180
1905 30 00 00	Слатки бисквити, вафли и обланди	200	80	120
1905 90 00 00	Друго (солени бисквити)	150	75	75
2009 80 00 00	Сок од друго овошје или зеленчук	600	300	300
2103 30 00 90	Приготвен синеп (сенф)	200	100	100
2309 90 00 11	Храна за рибина младакка	500	250	250
2402 20 00 00	Цигари што содржат тутун	200	100	100

95.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 9 од Анексот „Б“ од Договорот за текстил меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави од 7 ноември 1997 година, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.12.1997 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА „ВИЗА“ ПЕЧАТ ЗА ИЗВОЗ НА ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

Член 1

Царинската Управа на Македонија ќе издава „Виза“ печат за извоз на текстилни производи од Република Македонија во Соединетите Американски Држави кој ќе биде изготвен според одредбите содржани во члуката 2 – Д од Анексот „Б“ кон Договорот за текстил меѓу Република Македонија и Соединетите Американски Држави, потпишан на 7.11.1997 година во Скопје.

Член 2

Царинската Управа на Македонија ќе овласти едно или повеќе службени лица кои ќе го потпишуваат „Виза“ печатот и за тоа ќе ја информира Владата на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на Република Македонија.

Член 3

Царинската Управа на Македонија ќе изготви Упатство за начинот и критериумите за издавање на „Виза“ печат и со истото ќе ги запознае извозниците од Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2949/2
22 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

96.

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од Законот за сметање на времето („Службен весник на РМ“ бр. 17/96 и 16/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕ НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 1998 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 1998 година започнува на 29 март во 02 h 00 min 00s, така што со поместување за еден саат напред времето во 02h 00min 00s се смета како 03h 00min 00s.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-103/1
19 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

97.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 18 и 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ

Член 1

Со оваа одлука правото на користење на дел од недвижноста – работни простории во комплекс наречен поранешен Извршен совет на општина Гевгелија, со површина од 140 м², лоциран на КП. бр. 1929, м. в. „Град“, ПЛ. бр. 4439, КО Гевгелија, се пренесува на Министерството за образование и физичка култура во површина од 93,33 м², што претставува четири работни простории и на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во површина од 46,66 м², што претставува две работни простории.

Член 2

Правото на користење на дел од недвижноста од член 1 на оваа одлука, се пренесува без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-78/1
19 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

98.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 18 и 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на РМ“ бр. 41/85), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.12.1997 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ

Член 1

Со оваа одлука правото на користење на недвижноста – хотел за самци „Маврово“ со површина под објект 1.279 м² и правото на користење на земјиште во површина од 8.179 м² или вкупна површина под објект и земјиште 9.458 м² на КП. бр. 14035/3 според поседовен лист број 17240 – КО Скопје, на улица „Булевар 3-та Македонска Бригада“ во Скопје, се пренесува на Агенцијата за разузнавање на Република Македонија.

Член 2

Правото на користење на недвижностите од член 1 на оваа одлука се доделува без надоместок, на неопределено време.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1323/3
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

99.

Врз основа на член 6 од Законот за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата во коишто Република Македонија и Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал имаат акции, односно удели („Службен весник на РМ“ бр. 49/97), а во врска со член 27 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.12.1997 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНОСТ – ХОТЕЛ ЗА САМЦИ – „МАВРОВО“**

Член 1

Се презема правото на сопственост на хотелот за самци „Маврово“ со површина под објект 1.279 м² и правото на користење на земјиште во површина од 8.179 м² или вкупна површина под објект и земјиште 9.458 м² на КП. број 14035/3 според поседовен лист број 17240 од 12.06.1997 година, КО Скопје, на улица „Булевар 3-та Македонска Бригада“ во Скопје, сопственост на АДГ „Маврово“ – Скопје кое со одлука на работничкиот совет број 02-250, од 20.02.1997 година е отстапено и пренесено на Република Македонија во постапка за трансформација.

Член 2

Во однос на проценетата вредност на хотелот (5.400.650 ДЕМ или 167.015.101,00 денари) вработените во АДГ „Маврово“ – Скопје можат да купуваат акции под повластени услови од остатокот на општествениот капитал согласно одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал што се однесуваат на трансформација на средствата и објектите од општествен стандард.

Член 3

Договорот за преземање на недвижноста од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3107/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

100.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 4/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА
ЗА ОБЈЕКТОТ ТРАФОСТАНИЦА „ТС 35/10“ ШТО
ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА ЧУЧЕР –
САНДЕВО**

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба за објектот трафостаница „ТС 35/10“ што ќе се гради во општината „Чучер-Сандево“, КО „Мирковци“, м. в.

„Бањанска бразда“, на КП бр. 2216/1 и 2216/2, катастарска култура 5 класа, а за изградба на објектот се пренаменуваат 1335 м², земјиште сопственост на Груевски Велко Живко, а инвеститор е Електростопанство на Македонија „Погон Електро-Скопје“ – Скопје и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:100, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-88/1
19 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

101.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИ-
НОВЦИ“ С. ЦАРЕВ ДВОР – РЕСЕН**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор – Ресен, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 10.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1065/1
19 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

102.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/95 и 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СЛАВЕЈКО АРСОВ“
С. ПОДМОЧАНИ – РЕСЕН**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Славејко Арсов“ с. Подмочани – Ресен, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 6.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1022/1
19 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

103.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“
С. КОЛЕШИНО – СТРУМИЦА**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Григор Прличев“, с. Колешино – Струмица што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 29.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-799/1
19 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

104.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА ВАПЦА-
РОВ“ – СТРУМИЦА**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Никола Вапцаров“ – Струмица што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 29.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-800/1
19 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

105.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МАНУШ ТУРНОВ-
СКИ“ НОВО СЕЛО – СТРУМИЦА**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Мануш Турновски“ – Струмица што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 29.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-798/1
19 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

106.

Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на РМ“, број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97), министерот за финансии донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ДАНОЧНА
ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛ-
НИОТ ДАНОК ОД ДОХОД**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на пополнување на Годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок од доход.

Член 2

Обврзникот на персоналниот данок од доход поднесува Годишна даночна пријава на образецот ГДП, кој с составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи: објаснување, општи правила за пополнување, дел 1 – Податоци за обврзникот, дел 2 – Податоци за остварените приходи, рубрика за забелешка, рубрика во која обврзникот потврдува дека податоци наведени во пријавата се точни и целосни, упатството за пополнување на образецот и рубрика за приемот на податоците и обработката.

Член 3

Во делот – 1. Податоци за обврзникот – се искажува единствениот даночен број на обврзникот (матичниот број на граѓанинот, а за обврзници кои не се жители на Република Македонија број на пасош, датум и земја на издавање), името и презимето, местото на живеење и адресата и бројот на телефонот/телефаксот, преку кој даночниот орган може да контактира со обврзникот.

Член 4

Во делот – 2. Податоци за остварените приходи – се искажува остварениот доход, односно приходите остварени во текот на календарската година од сите извори, освен приходите што се изземени од оданочување согласно со Законот за персоналниот данок од доход (во натамошниот текст: Законот).

Член 5

На реден број 2.1 Плати, дополнителни примања и надоместоци по основа на работен однос – во колона 2 се искажуваат остварените плати, дополнителни примања по основа на работен однос, примања на членови на управни одбори и одбори за контрола, лични примања на функционери, пратеници и советници, примања на професионални спортисти и надоместоци на плата за време на боледување и отсуство од работа, во бруто износ. Во колона 3 се искажува вкупниот износ на платените придонеси и тоа: придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување (без дополнителниот придонес утврден врз основа на коефициентот на сложеност) и придонесот за вработување. Како платени се искажуваат пресметаните придонеси на плати согласно член 24-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиско работење („Сл. весник на РМ“, бр. 32/97) и пресметаните придонеси на плати согласно член 2 од Законот за зголемување на вработувањето („Сл. весник на РМ“, бр. 65/97). Во колона 4 се искажува вкупниот износ на платените аконтации на персоналниот данок во текот на годината. Како платени аконтации се искажуваат пресметаните аконтации согласно член 24-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиско работење („Сл. весник на РМ“, бр. 32/97) и пресметаните аконтации согласно член 98 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Сл. весник на РМ“, бр. 37/97).

На реден број 2.2 Пензии и инвалиднини – во колона 2 се искажува бруто износот на остварените пензии и инвалиднини. Износот на платените придонеси се искажува во колона 3, а износот на платените аконтации на персоналниот данок од доход се искажува во колона 4. Корисниците на пензии и инвалиднини преку Фондот за пензиско и инвалидско осигурување пресметаниот данок го искажуваат како платен.

Податоците на реден број 2.1 и 2.2 од оваа даночна пријава се пополнуваат врз основа на годишните пресметки од исплатувачот на личните примања, односно пензии и инвалиднини.

Член 6

На реден број 2.3 Лични примања на самостојните вршители на стопанска и професионална дејност, во колона 2 се искажуваат личните примања на самостојните вршители на стопанска и професионална дејност, членови на друштва со неограничена солидарна одговорност, комплементари и командитори во командитни друштва, сопственици на земјоделски стопанства и други правни лица, во бруто износ. Во колона 3, се искажува износот на платените придонеси и други јавни давачки и тоа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување (без дополнителниот придонес утврден врз основа на коефициентот на сложеност) и придонесот за вработување. Како платени се искажуваат пресметаните придонеси на платите согласно член 24-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиско работење („Сл. весник на РМ“, бр. 32/97) и пресметаните придонеси на платите согласно член 2 од Законот за зголемување на вработувањето („Сл. весник на РМ“, бр. 65/97). Во колона 4 се искажува вкупниот износ на платените аконтации на персоналниот данок во текот на годината. Како платени аконтации се искажуваат пресметаните аконтации согласно член 24-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиско работење („Сл. весник на РМ“, бр. 32/97) и пресметаните аконтации согласно член 98 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Сл. весник на РМ“, бр. 37/97).

Податоците од став 1 на овој член се пополнуваат врз основа на месечните пресметки за пресметаните аконтации на данок на вршителот на деловната активност.

Член 7

На реден број 2.4 Надоместоци за работа на судии поротници, велити лица и стечајни управници – во колона 2 се искажуваат примањата на судии поротници, велити лица и стечајни управници во институциите каде што обврзникот нема својство на вработено лице, во бруто износ, а во колона 4 се искажува износот на платените аконтации на персоналниот данок од доход.

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат врз основа на годишната пресметка од исплатувачот на приходот.

Член 8

На реден број 2.5 Примања на основа на договор за дело – во колона 2 се искажуваат примањата остварени во институциите каде што обврзникот нема својство на вработено лице, во бруто износ, во колона 3 се искажува 20% од остварениот бруто износ што согласно Законот не подлежи на оданочување, а во колона 4 се искажува износот на платените аконтации на персоналниот данок од доход.

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат врз основа на годишната пресметка од исплатувачот на приходот.

Член 9

На реден број 2.6 Катастарски приход – во колона 2 се искажува висината на катастарскиот приход, а во

колона 4 се искажува вкупниот износ на пресметаната аконтација на персоналниот данок од доход во текот на годината.

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат врз основа на решението за утврдување на данокот од земјоделска дејност.

Обврзникот кој пред почетокот на годината ќе се определи за оданочување според вистинскиот приход од земјоделство и шумарство, како и обврзникот чии приходи значително го надминуваат катастарскиот приход и кој утврдува добивка согласно со Законот за данокот од добивка, приходите остварени во текот на годината ги искажува на реден број 2.3 и на реден број 2.7 од оваа даночна пријава.

Член 10

На реден број 2.7 Лични примања од вршење на стопанска и професионална дејност по распоредена добивка – во колона 2 се искажуваат личните примања на даночниот обврзник по основ на распоредената нето добивка, а во колона 4 износот на платената аконтација на персоналниот данок од доход.

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат од документот за извршената исплата.

Член 11

На реден број 2.8 Приходи од имот и имотни права – во колона 2 се искажуваат приходите остварени од издавање под закуп или подзакуп на земјиште, станбени и деловни простории, гаражи, простории за одмор и рекреација, опрема, превозни средства и други видови на имот, во бруто износ. Во колона 3 се искажува 35% од остварениот износ како одбиток за трошоци за одржување и управување и други трошоци што согласно Законот биле нужни за остварување на приходот, а во колона 4 се искажува износот на платените аконтации на персоналниот данок од доход по добивка во текот на годината, односно износот на пресметаните аконтации на данокот утврдени со решение на органот за јавни приходи.

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат врз основа на пресметка од исплатувачот на приходот, односно од решението на органот за јавни приходи.

Член 12

На реден број 2.9 Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост – во колона 2 се искажуваат приходите остварени од авторски права и права од индустриска сопственост, во бруто износ. Во колона 3 се искажува износот на трошоците што согласно Законот се признаваат како одбиток, а во колона 4 износот на платените аконтации на персоналниот данок од доход.

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат врз основа на потврда односно годишна пресметка од исплатувачот на приходот.

Член 13

На реден број 2.10 – Дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај правните и физичките лица – во колона 2 се искажуваат приходите од дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај правните и физичките лица, во бруто износ, во колона 3 се искажува 50% од остварениот бруто износ што не подлежи на оданочување согласно Законот, а во колона 4 износот на платените аконтации на персоналниот данок од доход.

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат врз основа на потврда односно годишна пресметка од исплатувачот на приходот.

Член 14

На реден број 2.11, 2.12 и 2.13 Камати по кредити далени на физички и правни лица, Камати по обврзници

ГДП



Република Македонија
 Министерство за финансии
 Управа за јавни приходи

Дирекција - Одделение



Подготвена Управа за јавни приходи

Годишна даночна пријава

за утврдување на персоналниот данок од доход

Објаснување

Врз основа на член 68 и 69 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на РМ" бр. 80/93 ... 28/97), обврзаниците на данокот од доход се должни да поднесат Годишна даночна пријава со цел да го пријават остварениот доход по сите основи во текот на календарската година. Годишната даночна пријава се поднесува најдоцна до крајот на февруари наредната година, до Управата за јавни приходи, според живеалиштето на даночниот обврзник.

Даночниот обврзник кој остварува приходи само од:

- лични примања по работен однос или
 - пензии и инвалидни или
 - приход од земјоделска дејност кој се оданочува според катастарскиот приход
- не е должен да поднесува Годишна даночна пријава.

Годишниот данок од доход се утврдува врз основа на податоците од Годишната даночна пријава, деловните книги и другите податоци кои се од значаение за утврдување на даночната обврска.

Ако обврзникот на општиот повик не поднесе Годишна даночна пријава или во неа не ги пријави сите остварени приходи што подлежат на оданочување, данокот ќе се утврди врз основа на службените податоци за остварениот приход, со споредување со обврзник со иста или слична дејност, врз основа на податоци утврдени по пат на извршено снимање за стварниот обем на работа односно промет, врз основа на споредување со просечните бруто плати за иста или слична дејност или врз основа на стручен наод и мислење на вештак.

Врз основа на членовите 144 и 147 од Законот за персоналниот данок од доход ќе се казни за прекршок обврзникот на данокот ако не поднесе годишна даночна пријава во пропишаниот рок или пријави приходи во помал износ отколку што тој фактички изнесува, или не ги пријави приходите.

Пред да ја пополните Годишната даночна пријава, прочитајте го Упатството за пополнување, кое е нејзин составен дел.

Општи правила за пополнување

При пополнување на Пријавата следете ги следните општи правила:

1. Во рубриците со поле се впишуваат броеви, по еден во секое поле одвоено со испрекинатата линија.
 пр.
- 1а. Во рубриците со поле се впишува датум во облик ДД (ден) ММ (месец) ГГ (година).
 пр. За датум 4-ти август 1991 година, рубриката се пополнува вака:
2. Во рубриците со поле се впишува слободен текст, со кирилично писмо, читливо, со печатни букви и/или бројки.
 пр.
3. Пишувајте само во белите полиња. Осенчените полиња се користат за службени податоци.

Не пополнувајте го оваа рубрика!

1 Податоци за обврзникот

1.1	Единствен даночен број (ЕМБГ) или Број на пасош, датум и земја на издавање	<input type="text"/>						
1.2	Име и презиме	<input type="text"/>						
1.3	Адресни податоци	<table border="1"> <tr> <td>улица</td> <td>број</td> </tr> <tr> <td>поштенски број</td> <td>населено место</td> </tr> <tr> <td>телефон</td> <td>телефакс</td> </tr> </table>	улица	број	поштенски број	населено место	телефон	телефакс
улица	број							
поштенски број	населено место							
телефон	телефакс							

ГДП

2 Податоци за остварените приходи

Вид на примање односно приход (1)	Бруто износ на примање / приход (денари) (2)	Вкупен износ на одбитоци (денари) (3)	Вкупен износ на платени аконтации (денари) (4)
2.1 Плати, дополнителни примања и надоместоци по основ на работен однос	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.2 Пензии и инвалидни	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.3 Лични примања (плати) на самостојни вршители на стопанска, професионална и друга дејност	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.4 Надоместоци за работа на судии, поротници, вешти лица и стечајни управници остварени во институции каде обврзникот не е вработен	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.5 Примања по основ на договор за дело	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.6 Катастарски приход	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.7 Лични примања од вршење на стопанска и професионална дејност или друга деловна активност по распределена добивка	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.8 Приходи од имот и имотни права	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.9 Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.10 Дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај правни и физички лица	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.11 Камати по кредити дадени од физички и правни лица (што се основ за оданочување по член 49 од Законот)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.12 Камати по обврзници или други хартии од вредност (што се основ за оданочување по член 49 од Законот)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.13 Камати на орочени штедни влогови и други депозити (што се основ за оданочување по член 49 од Законот)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.14 Капитални добивки (што се основ за оданочување)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.15 Искористено даночно олеснување при аконтативното оданочување	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.16 ВКУПНО	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Забелешка

Потврдувам дека податоците наведени во оваа Пријава се точни и целосни.

Во

на ден

Потпис на обврзникот

Задолжително
пополнување ја
Пријавата!

ГДП

Упатство за пополнување

1 Податоци за обврзникот

- 1.1 **Единствен даночен број (Број на пасош, датум и земја на издавање)** | пр. 3007594501873
Впишете го Вашиот Единствен матичен број на граѓанинот. Ако не сте жител на Република Македонија и немате Единствен матичен број на граѓанин, впишете го бројот на пасошот, датумот на издавање и државата. | пр. 203976, 29.05.1989, Турција
- 1.2 **Име и презиме** | пр. Стојан Митревски
Впишете го Вашето име и презиме.
- 1.3 **Адресни податоци** | пр. Антон Панов бр. 13
Наведете ја полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на која Управата за јавни приходи ќе Ви доставува писма, известувања и решенија. Броевите на телефонот/телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот. | пр. с. Арачиново
91103 Скопје
091/713-753

2 Податоци за примањата

Впишете ги износите на сите примања односно приходи остварени во текот на календарската година од сите извори, освен приходите што се изземени од оданочување согласно со Законот за персоналниот данок од доходот, одбитоците и платените аконтации на данокот. Сите износи се наведуваат во денари (без дени).

- **Бруто износ на примања односно приход**
Наведете го бруто приходот што се оданочува, односно приходот што е основа за оданочување зголемен за придонесите и даночното олеснување.
 - 2.11, 2.12, 2.13 - внесете ги износите што се основа за оданочување, на кои се пресметани аконтациите на персоналниот данок во текот на годината.
 - **Вкупен износ на одбитоци**
Впишете ги износите на платените придонеси и други јавни давачки и трошоците што не влегуваат во основата за оданочување, и тоа:
 - 2.1, 2.2, 2.3 - износот на платените придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување (без дополнителниот придонес за здравствено осигурување) и придонесот за вработување, како и пресметаните придонеси согласно член 24-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиско работење ("Сл. весник на РМ", бр. 32/97) и пресметаните придонеси согласно член 2 од Законот за зголемување на вработувањето ("Сл. весник на РМ", бр. 65/97);
 - 2.5 трошоци во износ од 20% од остварениот бруто приход;
 - 2.8 трошоци во износ од 35% од остварениот бруто приход;
 - 2.9 трошоци со кои се намалува даночната основа пред оданочување, а кои се признаени со аконтативното пресметување на данокот;
 - 2.10 одбиток во износ од 50% од остварениот бруто приход;
 - 2.15 износот на даночното олеснување кое обврзникот го искористил во текот на годината при аконтативното оданочување (збирно за онолку месеци за колку е искористено).
 - **Вкупен износ на платени аконтации**
Впишете ги износите на платените аконтации на персоналниот данок од доход во текот на годината за секој приход посебно. Под платени аконтации се подразбира и пресметаниот персонален данок од доход согласно член 24-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиско работење, како и пресметаниот персонален данок согласно член 98 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност ("Сл. весник на РМ", бр. 37/97).
- Како извори на податоци за пополнување на Годишната даночна пријава користете ги:**
- 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 - потврдата односно годишната пресметка на исплатувачот;
 - 2.3 месечните пресметки на персоналниот данок за исплатените плати на самостојните вршители на стопанска и професионална дејност, на членовите на друштвата со неограничена солидарна одговорност, комплементари, командитори во командитни друштва, сопственици на земјоделски стопанства, дуќани или правни лица;
 - 2.6 решението за утврдување на персоналниот данок од земјоделска дејност;
 - 2.7 годишната пресметка на данокот од добивка (образец "ДБ"), како и документот за исплатената добивка;
 - 2.8 потврдата (пресметката) на исплатувачот, односно решението за утврдување на персоналниот данок од приходи од имот и имотни права;
 - 2.9 потврдата односно годишната пресметка на исплатувачот, освен приходите од авторски права од пишани дела, театарски дела, дела од областа на архитектурата и кинематографијата, дела за кои во текот на годината е платена аконтација на данокот;
 - 2.14 решението за утврдување на персоналниот данок од капитални добивки;
 - 2.15 потврдата на исплатувачот, месечната пресметка на самостојниот вршител на стопанска и професионална дејност, решението за утврдување на персоналниот данок од доход за паушално утврдениот приход и решението за утврдување на персоналниот данок од доход од земјоделска дејност.

Потврдувам дека податоците наведени во оваа Пријава се точни и целосни.

Во оваа рубрика впишете ги местото и датумот на пополнување на Пријавата. Исто така, задолжително потпишете ја Пријавата со што ја потврдувате точноста и комплетноста на наведените податоци.

Податоци за приемот и обработката

Примено на ден

под број

м.п.

Забелешка

Потпис на овластеното лице

Обработено на ден

Потпис на обработувачот

Пополнува
Управата за
Јавни Приходи

или други хартии од вредност и Камати на орочени штедни влогови и други депозити – во колона 2 се искажуваат приходите остварени од камати во износи што биле основа за оданочување при аконтативното пресметување на данокот во текот на годината, согласно членот 49 од Законот. Во колона 4 се искажува износот на платените аконтации на персоналниот данок од доход.

Податоците од став 1 на овој член се пополнуваат врз основа на потврда односно годишната пресметка од исплатувачот.

Член 15

На реден број 2.14 Капитални добивки – во колона 2 се искажуваат приходите од продажба на хартии од вредност, учество во капиталот на претпријатијата и недвижен имот остварени како разлика меѓу нивната продажна цена и набавната вредност на денот на продажбата, во износ што бил основа за оданочување при аконтативното пресметување на данокот. Во колона 4 се искажува износот на пресметаната аконтација на персоналниот данок од доход утврдена со решение на органот за јавни приходи.

Податоците од став 1 на овој член се пополнуваат врз основа на решението од органот за јавни приходи.

Член 16

На реден број 2.15 Искористено даночно олеснување при аконтативното оданочување – во колона 3 се искажува износот на даночно олеснување (1/4 од износот на месечната просечна плата во Републиката), кое обврзникот го искористил во текот на годината при аконтативното оданочување (збирно за онолку месеци за колку е искористено).

Податоците од став 1 на овој член се пополнуваат врз основа на годишната пресметка од исплатувачот.

Член 17

На реден број 2.16 Вкупно – во колона 2 се искажува збирно бруто износот на примањата, во колона 3 збирно износот на одбитоците и во колона 4 збирно износот на платените аконтации на персоналниот данок од доход.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок од доход („Сл. весник на РМ“ бр. 5/95 и 13/95).

Член 19

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 09-707/1 Министер за финансии,
22 јануари 1998 година д-р **Таки Фити**, с.р.
Скопје

107.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за комунални дејности („Службен весник на РМ“ бр. 45/97), министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА КОМУНАЛНИОТ ИНСПЕКТОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот и начинот на издавање на легитимацијата на републичкиот и

општинскиот комунален инспектор (во натамошниот текст: „легитимација на комунален инспектор“).

Член 2

Легитимацијата на комуналниот инспектор, се издава според образец бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот на легитимацијата на комуналниот инспектор се печати на полутврда хартија, со димензии 100 мм X 70 мм.

Предната страна на образецот на легитимацијата на комуналниот инспектор (корица) е обложена со темно-сина вештачка кожа, и на неа со златно жолта боја е отпечатен текстот „Република Македонија“, грбот на Република Македонија и текстот – „Легитимација на комунален инспектор“.

Внатрешната страна на образецот на легитимацијата на комуналниот инспектор е во бела боја и од левата страна го содржи називот на органот кој ја издал легитимацијата, место за фотографија на комуналниот инспектор, со димензии 26 мм X 37 мм, под која има простор за своерачен потпис на комуналниот инспектор, а од десната страна го содржи името и презимето на комуналниот инспектор, текстот: „Инспекциски надзор се врши според овластувањата од членовите 30, 32 и 34, односно 30, 33 и 34, од Законот за комунални дејности („Сл. весник на РМ“ бр. 45/97);“ бројот на решението со кое е назначен комуналниот инспектор, датум и место на издавање на легитимацијата, потпис на раководното лице на органот што ја издал легитимацијата и место за печат на органот што ја издал легитимацијата.

Член 4

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор. Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанок на службеното својство на инспектор.

Член 5

Во случај на губење на легитимацијата инспекторот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува органот што ја издал легитимацијата.

Во случај од став 1 на овој член, нова легитимација на комуналниот инспектор издава органот што ја издал претходната легитимација.

Член 6

Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување стане неупотреблива и кога има промена на личните податоци на имателот на легитимацијата.

Член 7

Легитимацијата што се враќа или се заменува, се поништува.


Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-409
24 јануари 1998 година
Скопје

Министер,
Томе Тромбев, с.р.

Образец бр.1

	<p>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА</p>  <p>ЛЕГИТИМАЦИЈА НА КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР</p>
--	--

Предна страна на образецот (корица)

<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(орган кој ја издал легитимацијата)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto; text-align: center;"> <p>место за фотографија (26x37мм)</p> </div> <p>_____</p> <p>(своерачен потпис на инспекторот)</p>	<p>_____</p> <p>(име и презиме</p> <p>_____</p> <p>на инспекторот)</p> <p>Инспекциски надзор се врши според овластувањата од членовите 30, 32, 33 и 34, од Законот за комунални дејности (Сл. весник на РМ бр 45/97).</p> <p>Број _____</p> <p>датум _____ 19__ година</p> <p>во _____</p> <p>(м.п.) _____</p> <p>(потпис на раководното лице на органот кој ја издал легитимацијата)</p>
---	---

Внатрешна страна на образецот

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

На лицето Владимир Стефановски со непознато место на живеење му е назначен привремен старател адвокатот Борис Ношпал од Скопје, кој ќе го застапува во постапката покрената против него, а за одземање на родителско право. Се повикува лицето Владимир Стефановски да се јави во судот во рок од 30 дена од огласувањето на огласот.

Од Основниот суд Скопје I.- Скопје, Р.бр.106/97.

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Лена Вадоух- Настовска од Скопје, против тужениот Абдулари Вадоух со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку не се јави во определениот рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр.3064/97.

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Основниот суд во Велес, во парничниот предмет П.бр. 2674/97 по предлог на тужителот Бутовик Исмет од с. Горно Оризари, против тужениот Црновршанин Хуле од с. Горно Оризари, со непознато место на живеење и престојување, за привремен застапник на тужениот Црновршанин Хуле од с. Горно Оризари го одреди стручниот соработник при Основниот суд во Велес, Перчинковска Валентина.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно се додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 2674/97. (793)

Пред Основниот суд во Велес се води спор за делба на засаднички имот, по предлог на предлагачот Настева Светлана од Велес, против противникот Настев Пламенчо од Велес, и Настев Ѓоре од Велес со непозната адреса на живеење.

За привремен застапник на Настев Ѓоре се одредува Перчинковска Валентина, стручен соработник во Основниот суд во Велес, кој ги има сите права и должности се додека противникот Настев Ѓоре или негов полномошник не се јави пред овој суд односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил друг старател.

Од Основниот суд во Велес, ВПП. бр. 42/96. (1430)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар е заведена бракоразводен спор по тужбата на тужителот Ибраим Дураку од Дебар, ул."Ејуп Катипи" бр. 29, против тужената Фатиме Дураку од Тирана, Република Албанија, со непозната адреса. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

Се повикува тужената да се јави во судот и достави точна адреса или определи полномошник кој ќе ја

застапува во постапката во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужената ќе и постави привремен застапник преку ССР - Дебар.

Од Основниот суд во Дебар, П.бр.20/98. (1498)

Пред Основниот суд во Дебар е заведен спор за развод на брак, по тужбата на тужителката Рамија Омеровиќ од с.Цепиште - Дебар, против тужениот Исо Омеровиќ, с. Љубош - Скопје. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави точна адреса или определи полномошник кој ќе го застапува во постапката во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок на тужениот ќе му се постави привремен застапник преку ЦСР - Дебар.

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 284/97. (1499)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Во Основниот суд во Струмица, се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Боро Јанев од с. Ново Село - Струмичко, против тужената Бистра Јанева од с. Ново Село, сега е на работа во Швајцарија, со непозната адреса на живеење и престој.

Се повикува тужената Бистра Јанева од с. Ново Село - Струмица, да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротино, ќе и биде назначен привремен застапник и тоа Валентина Митева, стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (1444)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за долг по тужбата на тужителот Рамасани Нијази од с. Камењане против тужениот Ферати Абдулбаки од с. Камењане, сега во Копривница, Р.Хрватска, со непозната адреса. Вредност на спорот 1500 ДМ во денарска противвредност.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави пред овој суд или да одреди свој полномошник кој ќе го застапува пред судот. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот преку ЦСР-Тетово ќе бара поставување на привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката по овој предмет до правосилното окончување на постапката

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1623/97. (901)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за докажување на смртта на лицето Фазлија Рамадан од с. Шипковица, по предлог на предлагачот Јусуфи Азир од с. Шипковица.

Се повикува лицето Фазлија Рамадан од с. Шипковица, роден на 19.XI.1913 година, или секој друг што знае за неговиот живот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.3/98. (902)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Јован Јовановски од Тетово, ул."Т.Ц. Мерџан" бр.21/17, против тужените Славка Велковска, Бора Буткова, Евда Стојанова, Блаже Митев и Раде Митев, сите со непозната адреса.

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, во истекот на 30 дена судот преку Центарот за социјална работа ќе им постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.55/98. (1321)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е присилно извршување за непарично побарување по предлог на доверителот Сафет Берзат од Тетово против должникот Екрем Исмаили од Тетово, сега со непозната адреса во Швајцарија.

Се повикува должникот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во судот. Во спротивно, судот ќе му назначи привремен старател кој ќе се грижи за неговите права во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, И.бр.2701/97. (1144)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Ракипи Бајрам од Тетово против тужениот Смиљковиќ Тома, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот на 30 дена од објавувањето на огласот судот преку Центарот за социјална работа ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1576/97. (1145)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Амзаи Спидис од с. Теарце, против тужениот Амзаи Фадил од с. Теарце, сега на работа во СР - Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Амзаи Фадил од с. Теарце, а сега на привремена работа во СР - Германија со непозната адреса, да се јави во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во судот, или да одреди свој полномошник кој ќе го застапува во постапката пред судот. Во спротивно, до колку не се јави во определениот рок, судот преку ЦСР - Тетово, ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.74/98. (1445)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителот Јаковчевски Богоја од с. Теарце против тужениот Кузмановски Драган со непозната адреса во Америка.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку Центарот за социјални работи - Тетово, ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1675/97. (1446)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 5922/97 на регистарска влошка 1-38673-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промена на застапникот на претпријатието за трговија на големо и мало „ЗУКО КОМЕРЦ“ Експорт-импорт, Ц.О. – Скопје, ул. Вистамска број 1.

Да се брише Дилавер КАМИЛ, а да се запише: Зулфикар КАМИЛ, директор без ограничувања, да го застапува претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет со трети лица.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5922/97. (182)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6716/97 на регистарска влошка 1-3777-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатие за промет и услуги „ДЕЛФИН“ Експорт-Импорт Д.О.О., ул. Никола Малешевски бр. 38/6-5, Скопје.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР:

Да се брише Ангел Митовски – директор без ограничување, да се запише Соња Марковска директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр.6716/97. (193)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6551/97 на регистарска влошка 1-64654-0-0-0 ја запиша промената на основачи на Македонска берза на долгорочни хартии од вредност АД – Скопје, ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 20, Скопје.

Од 28.05.1997 година од Македонската берза на долгорочни хартии од вредност АД – Скопје истапуваат Штедилница и менувачница „ТАТ“ Битола и МАД „Виџер Брокер“ Осигурување Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6551/97. (194)

Окружниот стопански суд – Скопје, со решението Срег. бр. 6834/97, на регистарска влошка бр. 1-58870-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето во Претпријатието за трговија Школски сервис експорт-импорт со п.о. Скопје ул. Цветан Димов бр. 83.1/23.

Се брише: Ѓуро Милановски а се запишува: Ванчо Тасев како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 6834/97 (175)

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 6779/97, на регистарска влошка бр. 1-64471-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија на големо и мало „ЧАИР-ПРОМЕТ“ ДОО увоз-извоз с. Грчец Скопје.

Претпријатие за трговија на големо и мало „ЗЕТРА-КОМПАНИ“ ДОО извоз-увоз с. Студеничани Скопје. Истапува Бајрам Таири пристапува Ружди Рамадани.

Дејноста се проширува со: 011941, 012810, 013022, 013050, 013071, 013122, 020110, 020140, 110301, 060501, 060502.

Дејноста се проширува со меѓународен друмски превоз на стоки.

Да се брише: Бајрам Таири

Да се запише: Ружди Рамадани.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 6779/97 (177)

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 6993/97, на регистарска влошка бр. 1-38965-0-0-0, ја за-

пиша во судскиот регистар промената на фирмата, седиштето, основачот, промената на лицето во Производно трговско претпријатие „МАРТИН“ Ц.О. увоз извоз Скопје, ул. Доситеј Обрадовиќ бр. 15/32 Скопје.

Новата промена на фирма и седиште гласи: Претпријатие за производство трговија и услуги „МАРИЈА“ доо увоз-извоз Скопје, ул. Сава Ковачевиќ бр. 1/47 Скопје. Кои претпријатието пристапува: Елена Димчевска а истапува: Оливера Доневска. Се брине: Оливера Доневска а се запишува: Елена Димчевска како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 6993/97 (178)

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 6978/97, на регистарска влошка бр. 1-66232-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен и надворешен трговски промет.

Претпријатието за промет на големо и мало увоз-извоз „МЕДИА КОМЕРЦ-МС“ д.о.о. ул. „И.Л. Рибар“ бр. 59 Палата деловен простор бр. 15 кат 5 влез 1.

Дејноста на претпријатието се проширува во внатрешен и надворешен трговски промет: 110309, 110909, 060502 и 060501.

Меѓународен транспорт и шпедиција.

Застапување и посредување во надворешно трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 6978/97 (179)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 7276/97, на регистарска влошка бр. 1-15572-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство, промет и услуги „СТЕ МАР“ ц.о. увоз извоз, ул. „50 Дивизија“ бр. 12, Скопје.

Кон претпријатието пристапува лицето Васил Николовски од Скопје, а истапува Зорица Никовска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7276/97. (163)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 6934/97, на регистарска влошка бр. 1-41508-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејности во Претпријатието за промет и услуги „САМА-КО“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Горѓи Попхристов“ бр. 6/2-12, Скопје.

Дејности: 050302.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6934/97. (164)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 6845/97, на регистарска влошка бр. 1-62929-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство, промет и услуги „ДЕГОР ХЕМ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 168А, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Димитар Христов од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6845/97. (165)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 7142/97, на регистарска влошка бр. 1-14727-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за промет на големо и мало „БРЕГАЛНИЦА“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мишко Михајловски“ бр. 12, Скопје.

Од 10.12.1997 година кон претпријатието како основачи пристапуваат лицата Круме Петрески од с. Бело Поле - Прилеп и Спасе Наумоски од Прилеп.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7142/97. (166)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 6919/97, на регистарска влошка бр. 1-51678-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство, трговија, сервис и услуги „МЗТ СЕМА“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Васил Горгов“ бр. 33, Скопје.

Од претпријатието истапува „МЗТ ПУМПИ“ д.о.о. Скопје и „СЕВЕРА А АПС ДАНСКА“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6919/97. (167)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 6781/97, на регистарска влошка бр. 1-56156-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, услуги и трговија „НОВУС-ТРЕЈД“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Митрополит Теодосије Гологанов“ бр. 51.

Се брине Таневски Драган В.Д. а се запишува Пановски Георги, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6781/97. (168)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 6773/97, на регистарска влошка бр. 1-57920-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејности на Трговското, службно и транспортно претпријатие „Ј. Д. - ТРАНС“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Васил Главинов“ бр. 10/2-6, Скопје.

Дејности: 011920, 011990, 012410, 012442, 012442, 012421, 0125, 01251, 012512, 012513, 01242, 0126, 01261, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 01262, 012621, 012624, 012699, 01270, 012702, 012810, 012830, 013021, 013022, 013050, 013071, 013073, 0131, 01311, 013112, 013114, 070122, 070124, 070126, 070128, 070131, 070132, 070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070222, 070223, 070225, 070227, 070229, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 110304, 110309, 011920, 012410, 012421, 0125, 01251, 012512, 01252, 0126, 01261, 012612, 012614, 01262, 012621, 012622, 012624, 012699, 012701, 012702, 012810, 012830, 013021, 013030, 01307, 013072, 0131, 01311, 013111, 013113, 013114, 01315, 01319, 013121, 013122, 013200, 013400, 07011, 07012, 07013, 07021, 07022, 080121, 080122, 090150, 090160, 090181, 090183, 090189, 090202, 110903, 110905, 012691.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6773/97. (169)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 6954/97, на регистарска влошка бр. 1-35960-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената во Услужно, производното, прометно претпријатие „МОНТАНА“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Разловачко востание“ бр. 2а-1/14, Скопје.

Дејности: 070124, 070125.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6954/97. (170)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 7182/97, на регистарска влошка бр. 1-35138-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промената на лице на Трговското претпријатие „БИМ-ЕФ“ Еуропа Компани д.о.о. експорт импорт, ул. „Маџари“ бр. 54, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Доневски Ванчо и Доневска Нада.

Се брине Нада Доневска, а се запишува Јадранка Јововиќ, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7182/97. (155)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 6622/97, на регистарска влошка бр. 1-40456-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија и производство „АЛБАТРОС УНИОН“ д.о.о. извоз-увоз, Т.Ц. Буњаковец, кат 1, бр.л. 22, Скопје.

Истапува од претпријатието Павловски Сашо, а пристапуваат кон претпријатието Павловски Љупчо и Војдановска Снежана.

Се брише Павловски Сашо, основач-директор, овластен за застапување без ограничување.

Се запишува Павловски Љупчо, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6622/97. (156)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7192/97, на регистарска влошка бр. 1-4097-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на „ТЕХНОМЕРКУР-ИН-ВЕСТ“ п.о. увоз-извоз Производно услужно трговско претпријатие на мало и големо, ул. „Роберт Кох“ бр. 4/2-13, Скопје.

Се брише Анета Велкоска, директор со неограничени овластувања, а се запишува Мара Велкоска, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7192/97. (157)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5978/97, на регистарска влошка бр. 1-66064-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, промет и услуги „МИМИН-КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Крале Марко“ бр. 10, Скопје.

Од претпријатието истапува Мимиш Ибиш од Скопје, а пристапува Садбер Бајрам.

Се брише Мимиш Ибиш од Скопје, како директор, а се запишува Садбер Бајрам од Скопје, како директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5978/97. (158)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6767/97, на регистарска влошка бр. 1-13310-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за промет на големо и мало „АСТОР“ д.о.о. експорт импорт, ул. „Ташко Караџа“ бр. 24, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Божиновски Бошко и Јовановиќ Костадин.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6767/97. (159)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7011/97, на регистарска влошка бр. 1-52963-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие на големо и мало „СЛИСТ-94“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Јани Лукровски“ бр. 29, Скопје.

Се брише Крстевски Ламбе, а се запишува Николова Трајанка, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7011/97. (160)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7304/97, на регистарска влошка бр. 1-7179-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет на големо и мало, туристичко посредување и услуги „ФОРМА“ експорт-импорт, ул. „Партение Зографски“ бр. 9а.

Од претпријатието истапува Билјана Шареска, а пристапува Тихомир Шарески.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7304/97. (161)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7227/97, на регистарска влошка бр. 1-54576-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и директор на Претпријатието за застапување, посредување и промет „БАВАРИА ВОЛЛТЕКС КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт, бул. „Партизански одреди“ бр. 21 А2/III, вл. 2 лок 14 мезанин, Скопје.

Новото седиште на фирмата е на Бул. „Партизански одреди“ бр. 21 А2/III вл.2 лок.– 14.

Се брише Роната Кламифер, а се запишува Симон Молкоски, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7227/97. (162)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2638/97, на регистарска влошка бр. 6-02001119-000-01, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец ТП бутик „БОСТОН-ТРЕЈД“ Петар Иван Величковски, ул. „Маршал Тито“, бр. 192, Крива Паланка.

Претпријатието е основано со акт донесен од страна на Петар Иван Величковски од 8.12.1997 година.

Дејности: 070121, 070122, 070126, 070129.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во истиот одговара лично со свој имот.

Овластено лице за застапување е Петар Иван Величковски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2638/97. (137)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1298/97, на регистарска влошка бр. 1-02001095-0000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Јавното, трговско друштво за производство, трговија и услуги „СО-МИ-ТРЕЈД“ Адциска Ката и др. ул. „Илинденска“ бр. 1, Гевгелија.

Јавното, трговско друштво е основано со договор од 9.6.1997 година, а основачи се Адциска Ката од Гевгелија, управител и Прачкова Лена од Богданци.

Дејности: 020110, 020121, 020131, 020201, 020202, 060501, 060502, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070115, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 080190, 110309, 070310, 070320, меѓународен транспорт на патници и стока.

Во правниот промет со трети лица Јавното, трговско друштво истапува во свое име и за своја сметка, а во правниот промет со трети лица за обврските одговара со целиот свој имот и лично и неограничено солидарно со имотот на содружниците.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Адциска Ката, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1298/97. (138)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2466/97, на регистарска влошка бр. 6-02000998-000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација – ординација по општа стоматологија Т.П. „ТРИ-ДЕНТ“ Радмила Коста Стојановска, нас. Колонија Идризово, ул. „554“, Скопје.

Основач: Радмила Стојановска, Скопје.

Дејности: 130140.

Одговара со целиот свој имот.

Радмила Стојановска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2466/97. (139)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2518/97, на регистарска влошка бр. 6-02001021-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец-поединец ТП Авто такси „ЧАЈЕ“ Сашо Бранко Ристовски, ул. „Тодор Чангов“ 21/23, Скопје.

Дејности: 060602.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Управител: Сашо Ристовски, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2518/97. (140)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2605/97, на регистарска влошка бр. 6-02001171-000-01, го запиша во трговскиот регистар улисот на Трговец поединец колонијал „БАМБИ“ Неџат Јонуз Дерњани, ул. „Панче Неделковски“ бр. 55, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Неџат Дерњани, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2605/97. (141)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6965/97, на регистарска влошка бр. 1-45507-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и седиште, основач и директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ИНТЕРСКОП“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Благоја Мучето“ бр. 25-а, Скопје.

Досегашната фирма и седиштето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ИНТЕРСКОП“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Благоја Мучето“ бр. 25-а, се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за производство, промет и услуги „ДАР-МАР ТРЕЈД“ д.о.о. увоз-извоз, Бул. „АСНОМ“ бр. 6/3-9, Скопје.

На ден 04.12.1997 година од претпријатието истапува Сашо Котевски од Скопје, а во претпријатието пристапува Васил Фотевски и Јагода Фотевска од Скопје.

Се брише Сашо Котевски, директор со неограничени овластувања, а се запишува Васил Фотевски, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6965/97. (152)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7038/97, на регистарска влошка бр. 1-66100-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Приватната здравствена организација – специјалистичка ординација по офталмологија „ДЕУС“ д.о.о. ул. „Илинденска“ бр. 42/1, Скопје.

Истапува Илија Ковкар, а пристапува Горан Богдановски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7038/97. (153)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7037/97, на регистарска влошка бр. 1-67317-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и директор на Претпријатието за промет и услуги „ДММ ТЕХНО“ д.о.о. експорт импорт, Бул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 20, Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 20 општина Центар, Скопје.

Се брише Дарко Моцан, а се запишува Турќан Иметовска, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7037/97. (154)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2264/97, на регистарска влошка бр. 3-02001124-000-09, го запиша во судскиот регистар основањето на трговското друштво за туризам, промет и услуги во сообраќајот „ГОЛДЕР“ д.о.о. експорт-импорт, Пешевски, ул. „Вељко Влаховиќ“ 19 згр. Градски ѕид кула 3, Скопје.

Основачи: Пешевски Стеван, Пешевски Мирче и странскиот основач претпријатие за авионски услуги „ГОЛДАИР“ д.о.о. Атина, Р. Грција.

Дејности: 060401, 060402, 060403, 060501, 060502, 060503, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110303, 110305, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба на странска стока, ре-експорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, туристичко агенциски услуги, сообраќајно агенциски услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските кои ќе настанат во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Друштвото го застапува и преставува во внатрешното и надворешното работење управителот Пешевски Стеван, без ограничување.

Во надворешниот промет друштвото го застапува без ограничувања и застапникот Папамицхаил Димитриос од Солун.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2264/97. (130)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1455/97, на регистарска влошка бр. 3-02001126-000-03, го запиша во судскиот регистар основањето на трговското друштво за производство, промет и инженеринг на информативни системи МП КОМПЈУТЕРИ на Паком Компјутери и др. д.о.о. ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15, ком Скопјанка, среден блок, галерија лок. 147/1, Скопје.

Друштвото го основаат основачите Претпријатие за промет и инженеринг за информативни системи „ПАКОМ КОМПАНИ“ д.о.о. Скопје и Претпријатие „МАКЕДОНСКИ ПЕРИФЕРИИ – ЕЛЕКТРОНСКИ СМЕТАЧИ“ Солун.

Дејности: 0117210, 070111, 011723, 011729, 011730, 011941, 011949, 011990, 013400, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 0702110, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090122, 090132, 090139, 110302, 110309, 110403, 110404, 110611, 110901, 110905, 110909, 070310, 070320, застапување на странски лица, продажба на стоки во консигнациони складови, посредување, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Ангеловски Жарко, управител без ограничувања, застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1455/97. (131)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2632/97, на регистарска влошка бр. 6-02001106-000-01, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец-поединец на ТП Колонијал „МИКИ-98“ Лазова Петре Милева, ул. „Петре Алчев“ бр. 59, Велес.

Дејности: 070114.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично, со целиот свој имот.

Лазова Милева, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2632/97. (132)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2600/97, на регистарска влошка бр. 6-02001089-000-09, го запиша во судскиот регистар уписот на трговецот-поединец ТП „НИКО-2“ за угостителство Димов Ангел Никола, ул. „Лазо Осмаков“ бр. 31, Велес.

Дејности: 080121.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично, со целиот свој имот.

Димов Никола, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2600/97. (133)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2579/97, на регистарска влошка бр. 6-02001085-000-01, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец-поединец на Киоск „МОН-ЖАН“ Нацева Александар Лорета, ул. „Маршал Тито“ бр. 106, Велес.

Дејности: 070129, 070114.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично, со целиот свој имот.

Нацева Лорета, управител, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2579/97. (134)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2661/97, на регистарска влошка бр. 6-02001122-000-06, го запиша во судскиот регистар основањето на Т.П. за такси превоз „АНЦЕЛО“ Енвер Јонуз Бектешов, ул. „Скупи 12“ бр. 5, Скопје.

Основач: Енвер Јонуз Бектешов од Скопје со пријава од 11.12.1997 година.

Дејности: 060602, 060601.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување Енвер Јонуз Бектешов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2661/97. (135)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2623/97, на регистарска влошка бр. 8-02001129-000-01, го запиша во судскиот регистар основањето на трговското служно друштво „ЕУРОКОНТАКТ“ д.о.о. извоз-увоз, „Риза Компани Еурококт“, ул. „Партизански одреди“ бр. 143, Скопје.

Друштвото е основано од страна на Приватното служно трговско претпријатие извоз-увоз „РИЗА КОМПАНИ – ЕУРОКОНТАКТ“ п.о. од Приштина, СР Југославија, ул. „Видовденска“ бр. 20, Приштина.

Управител на Друштвото е лицето Најкова Сузана од Скопје.

Дејности: 011091, 011092, 011093, 011099, 011211, 011212, 011219, 011231, 011231, 011291, 011292, 011299, 011430, 011521, 011522, 011920, 011930, 011941, 011949, 012111, 012112, 012120, 012130, 012141, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410,

012421, 012429, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 013050, 013060, 013091, 013099, 013901, 013902, 013903, 030003, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090182, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 110109, 110201, 110202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110406, 110902, 110903, 110905, 110909, 070301, 070320, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување, ре-експорт, консигнација, застапување на странски фирми, лизинг, приредување на меѓународни саеми и изложби.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2623/97. (136)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1170/97, на регистарска влошка бр. 1-13236-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице и дополнување на дејноста во Претпријатието за приватна сопственост за производство и трговија на големо и мало извоз-увоз „ИНМАРК“ п.о. Кочани со седиште на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 6-1/2-3 во Кочани.

Дополнување на дејностите: 0124, 01242, 012421, 012429, 0130, 01301, 013010, 01302, 013021, 0134, 013400, 0501, 050100, 05031, 050302, 0901, 090110, 09012, 090112, 090123, 090124, 090129, 09013, 090131, 090139, 110402, 110403, 110404, 110903.

Се запишува: Љупчо Захариев – директор и застапник со неограничени овластувања.

Се брише: Љубица Димитрова – директор и застапник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип – Штип, Срег. бр. 1170/97. (123)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1174/97, на регистарска влошка бр. 1-9442-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во Производното служно и трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз „АВТО-СТОП“ п.о. Штип ул. „Корушка“ бр. 13.

Со одлука на претпријатието се врши проширување на дејноста на претпријатието со следното: 06502, 060601, 060602, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Од Основниот суд Штип – Штип, Срег. бр. 1174/97. (124)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1159/97, на регистарска влошка бр. 1-5136-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето, промената на оснивачот и промената на овластеното лице за застапување.

Трговско претпријатие „КОВЕРТ – КОМЕРЦ“ Увоз-извоз Радовиш п.о. ул. „Калузиска“ бр. 11.

Трговско претпријатие „КОВЕРТ – КОМЕРЦ“ увоз – извоз Радовиш ул. „Дојранска“ бр. 11 п.о. изврши промени во седиштето, промена на оснивачи со истапување и пристапување, и промена на овластеното лице за застапување.

Промените се состојат во следното:

Трговско претпријатие „КОВЕРТ-КОМЕРЦ“ увоз-извоз Радовиш п.о. со ново седиште на ул. „Калузлиска“ бр. 11.

Од оснивач истапи; Ристова Роза од Радовиш, а за нов оснивач пристапи Бајрамова Магбуле од Радовиш.

Од Директор е разрешен и од Застапник се брише во внатрешниот и надворешно трговскиот промет Ристова Роза,

За нов директор е именувана и за застапник се запишува во внатрешниот и надворешниот промет Бајрамова Магбуле со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип – Штип, Срег. бр. 1159/97. (125)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1142/97, на регистарска влошка бр. 1-574-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице во Општественото претпријатие ЗИК „БРЕГАЛНИЦА“ – Винаца.

Се брише: застапникот ВД. Директор Стојан Ристовски во внатрешниот и надворешниот трговски промет со неограничени овластувања.

Се запишува: Љубомир Стојковски Директор во внатрешниот и надворешниот трговски промет со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Љубомир Стојковски директор во внатрешниот и надворешниот трговски промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип – Штип, Срег. бр. 1142/97. (126)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 927/97, на регистарска влошка бр. 1-4707-0, ја запиша во судскиот регистар промената на називот, пристапување на основач и проширување на дејноста во Модната конфекција „ДЕРБИ ТЕКС“ п.о. увоз-извоз Штип ул. „Хо Ши Мин“ бр. 18.

Досегашната фирма на претпријатието: Претпријатие во приватна сопственост за трговија на мало и големо и мало и увоз – извоз „ДЕРБИ-КОМЕРЦ“ п.о. Штип.

Се менува и гласи: Модна конфекција „ДЕРБИ ТЕКС“ п.о. увоз-извоз Штип ул. „Хо Ши Мин“ бр. 18.

Кон претпријатието пристапува лицето Виктор Дербов од Штип ул. „Хо Ши Мин“ бр. 18.

Односот помеѓу стариот и новиот основач е 50 : 50. Претпријатието се проширува со следните дејности: 012622, 012623, 012624, 090122.

Од Основниот суд Штип – Штип, Срег. бр. 927/97. (127)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 869/97, на регистарска влошка бр. 1-178-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со законот за јавно претпријатие.

Комунално Јавно Претпријатие „Водовод“ – Кочани ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 64 – Кочани.

Усогласување со Законот за Јавни претпријатија.

Од Основниот суд Штип – Штип, Срег. бр. 869/97. (128)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1094/97, на регистарска влошка бр. 1-1676-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување во Друштвото со ограничена одговорност – поделелство „ЕРЦЕЛИЈА“ с. Ерцелија – Св. Николе.

Промена на лице овластено за застапување Јакимов Димитар – вд директор со неограничени овластувања во надворешно трговското работење.

Се разрешува досегашниот Директор Постолов Трајан.

Од Основниот суд Штип – Штип, Срег. бр. 1094/97. (129)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1196/97 на регистарска влошка бр. 1-12023-0 ја запишал во трговскиот регистар основањето на Претпријатие за трговија и транспорт „Минден“ увоз-извоз П. О. ул. „11-ти Октомбар“ бр. 4 Берово.

Поранешниот директор Андовска Елена се брише а се запишува Андовски Драги.

Од Основниот суд во Штип – Штип, Срег. бр. 1196/97 (116)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1181/97 на регистарска влошка бр. 1-58-0 ја запишал во трговскиот регистар основањето на Претпријатие за Комунални дејности „Брегалница“ со ц. о. Делчево.

Дејности: 1003, 100310, 100320, 100350, 100351, 100352, 100390, 100391, 100392, 100102, 100103.

Споредни дејности: 0901, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090140, 090202, 012513, 012522, 012691, 050100, 050201, 060301, 050302, 050202, 07011, 070120, 070123, 070124, 070126, 0801, 080123, 080190.

Од Основниот суд во Штип – Штип Срег. бр. 1181/97 (117)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1186/97 на регистарска влошка бр. 1-8696-0 ја запишал во трговскиот регистар основањето на Претпријатие на големо и мало „РАКИТИНА“ експорт-импорт п.о. с. Разловци Делчево.

Основач: Малиш Митревски од М. Каменица истапи од претпријатието, а за основач пристапува Киро Ковачки од с. Разловци.

Досегашното име на фирмата и седиштето гласи: Производно услужно трговско претпријатие на големо и мало увоз извоз „ДАНВИ ПРОМ“ п.о. М. Каменица ул. „Каменичка“ – 3 а се менува името и адресата во седиштето и гласи: Производно услужно трговско претпријатие на големо и мало „РАКИТИНА“ експорт-импорт п.о. с. Разловци – Делчево.

Малиш Митревски е разрешен од функциите директор и застапник во надворешно трговскиот промет со неограничени овластувања во застапувањето е назначен Киро Ковачки од с. Разловци Делчево.

Од Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1186/97 (118)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1200/97 на регистарска влошка бр. 1-2853-0 ја запишал во трговскиот регистар основањето на Претпријатие во приватна сопственост за производство, промет и услуги, извоз, увоз „РАЗНОПРОМ“ п.о. ул. „Вера Јоциќ“ бр. 52 Делчево.

Јанакиевски Зоран од Делчево, ул. „Вера Јоциќ“ бр. 52, Л. К. бр. 35525 ОВР Делчево и ЕМБГ 1503968492506 се разрешува од функциите директор на претпријатието и застапник во надворешниот промет со неограничени овластувања.

Јанакиева Ленка од Делчево, ул. „М. Тито“ бр. 106/12, Л. К. бр. 24642 ОВР Делчево и ЕМБГ 1101948497500 се назначува за директор на претпријатието и застапник во надворешниот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1200/97 (119)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1184/97 на регистарска влошка бр. 1-9955-0 ја запишал во трговскиот регистар основањето на Претпријатие за трговија и зидраско-молерски услуги „ИГО-КОМЕРЦ“ експорт-импорт п.о. с. Ангелина бр. 33 Василево.

Досегашниот директор и застапник на претпријатието во надворешно трговскиот промет Митрев Игор се брише. За нов директор и застапник во надворешно-трговскиот промет на претпријатието се запишува Митров Далибор од с. Ангелци.

Миртов Далибор-директор со неограничени овластувања и застапник во надворешно трговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1184/97 (120)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1179/97 на регистарска влошка бр. 1-1188-0 ја запишал во трговскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз „ЕВА“ п.о. с. Заропинци Пробиштип.

Дополнување на дејност со: Меѓународен транспорт на стоки и патници.

Досегашното седиште ул. Цвета Јовановска бр. 36 Штип се менува и гласи: с. Заропинци Пробиштип.

Пристапува: Јовановски Томислав мб. 2110953420004 с. Карпош 402 бр. 17 Куманово.

Од Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1179/97 (121)

Основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1176/97 на регистарска влошка бр. 1-5847-0 ја запишал во трговскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз „АГРОМАК“ п.о. Радовиш ул. „22 Октомври“ 3/1-8.

Дејности: 070132, 070219, 070223, 070224, 070225, 070226, 070260, 080190, 090121, 090132, 110109, 110903, 011820, 060101, 060602, 030003, 070227, 020201, 020202.

Основач на ППС „Динер – Пром“ Радовиш Ристов Костадин истапува од основач на претпријатието. За основач на претпријатието пристапува Зоранчо Крстев од Радовиш. Се разрешува Директорот на ППС „Динер-Пром“ Радовиш Ристов Костадин, а за Директор се именува Зоран Крстев од Радовиш истото лице се овластува и за застапник во надворешно-трговски промет.

Се менува досегашното име и седиште на претпријатието: Претпријатието за занаетчиство и трговија на големо и мало, увоз-извоз „Динер-Пром“ п.о. Радовиш ул. „Дојранска“ бр. 6 и во иднина ќе гласи: Претпријатието за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз „АГРОМАК“ п.о. Радовиш ул. „22 Октомври“ 3/1-8.

Од основниот суд Штип – Штип, со решението Срег. бр. 1176/97 (122)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 1199/97, на регистарска влошка бр. 1-7534-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија „САХАРА“ П.О. увоз-извоз Струмица ул. „5-ти Ноември“ бр. 27.

Се проширува дејноста на Претпријатието и тоа: 060601 – превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај,

060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1199/97. (108)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 1180/97, на регистарска влошка бр. 1-11779-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, адреса, истапување и пристапување, проширување и промена на овластено лице на Претпријатието за производство и промет „АМАРЕТА“ п.о., ул. „Сремски фронт“ 10/2, Штип.

Промена на фирма, адреса, истапување и пристапување на нов основач, проширување на дејност, промена

на овластено лице и на лицето овластено за застапување во надворешно трговскиот промет на:

Претпријатието за услуги и промет „МВ КОНСАЛТИНГ“ п.о. Штип, ул. „Широк дол“ 15/8, Штип.

Се запишува: Претпријатието за производство и промет „АМАРЕТА“ п.о., Штип, ул. „Сремски фронт“ 10/2, Штип. Скратен назив: „АМАРЕТА“ п.о. Штип.

Се брише: Претпријатието за услуги и промет „МВ КОНСАЛТИНГ“ п.о., Штип ул. „Широк дол“ 15/8, Штип; скратен назив на фирмата: „МВ КОНСАЛТИНГ“ п.о. Штип, ул. „Широк дол“ 15/8, Штип.

Истапува Урошевиќ Владимир, основач и го повлекува основачкиот влог во вкупен износ од 300,00 (триста) денари.

Пристапува: Панева Маргарита од Штип, ул. „Сремски фронт“ 10/2, Штип вложува вкупно 300,00 (триста) денари, не одговара.

Дејноста се проширува со: 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699.

Се запишува Панева Маргарита – директор на Претпријатието со неограничени овластувања во застапувањето.

Се брише: Урошевиќ Владимир – директор на Претпријатието со неограничени овластувања во застапувањето.

Се запишува: Панева Маргарита – директор на Претпријатието со неограничени овластувања во застапувањето во надворешно трговскиот промет.

Се брише: Урошевиќ Владимир – директор на Претпријатието со неограничени овластувања во застапувањето во надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1180/97. (109)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 1202/97, на регистарска влошка бр. 1-12736-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Производно прометно претпријатието „ДАНИ-КОМЕРЦ“, експорт-импорт, п.о. Пехчево, улица „Страхил Кујунџиски“ бр. 6 Пехчево.

Се брише: Дана Миовска од Пехчево, ул. „Страхил Кујунџиски“ бр. 6.

Се запишува: Кирил Миовски од Пехчево, ул. „Страхил Кујунџиски“ бр. 6, овластен потписник и застапник – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1202/97. (110)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 1193/97, на регистарска влошка бр. 1-9157-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за услуги и промет на големо и мало „ЦИМИ – ПОМЛАДИОТ“ увоз-извоз со п.о. Св. Николе, ул. „Кочо Рацин“ бр. 53.

110903 – книговодствени услуги,

110909 – други неспомнати услуги,

060602 – превоз на патници со такси автомобил,

090209 – други лични услуги и услуги во домаќинството.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1193/97. (111)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 1204/97, на регистарска влошка бр. 1-10103-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и овл. лице на Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ПАЛ-ТРЕИД“ п.о. Штип ул. „Булевар ЈНА“ бр. 28/13.

Ванчо Коцев од Штип пристапува како основач на Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „ПАЛ-ТРЕИД“ п.о., Штип, ул. „Булевар ЈНА“ бр. 28/13.

Павлина Делипетрова од Штип стапува како основач на претпријатието, не повлекува средства.

Павлина Делипетрова од Штип се разрешува од должноста директор на Претпријатието за трговија на големо и мало „ПАЛ-ТРЕИД“ п.о., Штип.

За директор на претпријатието се именува Ванчо Коцев од Штип ул. „19 бригада“ бр. 13, со неограничени овластувања.

За застапник во надворешно трговското работење се именува Ванчо Коцев од Штип, ул. „19 бригада“ бр. 13 со неограничени овластувања.

Делипетрова Павлина се брише.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1204/97. (112)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 1195/97, на регистарска влошка бр. 1-165-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за основно образование на Основното училиште „Никола Карев“ – П.О. Кочани.

Усогласување со Законот за основно образование.

Усогласување на Централното основно училиште „Никола Карев“ п.о. Кочани со Законот за основно образование.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1195/97. (113)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 1205/97, на регистарска влошка бр. 1-583-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Акционерско друштво „ЈАКА-80“ ц.о. – Радовиш, ул. „Маршал Тито“ бр. 2 – Радовиш.

Проширување на дејноста на Акционерското друштво „ЈАКА-80“ ц.о. Радовиш и тоа: 060501 – превоз на патници во друмскиот сообраќај, 060502 – превоз на стока во друмскиот сообраќај, 060503 – услуги во друмскиот сообраќај, 070224 – градежен, санитарен и инсталационен материјал, 070225 – хемиски производи, бои и лакови, 070226 – хартија, канцелариски материјал и прибор, 070227 – лекови и санитарски матер., 110303 – комерцијални работи на остварување на функцијата на промет на стоки и услуги, 110901 – услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на стоки, 110903 – книговодствени услуги, 110905 – услуги на обработка на податоци.

Во надворешниот промет, меѓународен транспорт и шпедиција на стоки и патници во друмскиот сообраќај, застапување, посредување и консигнациони продавници и складови.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1205/97. (114)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 1198/97, на регистарска влошка бр. 1-9846-0, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на Претпријатието за трговија и услуги „КИМА“ п.о. увоз-извоз с. Добрејци бр. 302, Струмица.

Досегашниот назив на претпријатието: Трговско претпријатие „ТЕР-КОМ“ п.о. увоз-извоз с. Добрејци бр. 302 Струмица.

Новиот назив гласи: Претпријатие за трговија и услуги „КИМА“ п.о. увоз-извоз с. Добрејци бр. 302 Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1198/97. (115)

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 628/97, на регистарска влошка бр. 6-03000704-000-09, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Таки Љубомир Стојилев, тп, Облешево.

Фирма: Трговец поединец Таки Љубомир Стојилев, тп.

Седиште: Облешево.

Дејности: 090121 – Поправка и одржување на друмски моторни возила.

Истапува во свое име и за сметка на фирмата.

Одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник е Таки Стојилев.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 628/97. (100)

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 626/97, на регистарска влошка бр. 1-03000702-000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на јавно трговско друштво, Друштво за трговија и услуги „СПЕКТАР“, увоз-извоз, Томе Мучев и др.јтд., ул. „Чедо Филиповски“ бр. 5, Струмица.

Основачи на друштвото се Томе Мучев и Советка Мучева од Струмица.

Седиште на друштвото е на ул. „Чедо Филиповски“ бр.5, Струмица.

Дејности: 013400, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070126, 070221, 070229, 070226, 070250, 070190, 080201, 080202, 090131, 090132, 090133, 090209, 110302, 110309, 110905, 110909, 070310, 070320, застапување, претставување, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови и малогричен промет со соседните држави.

Директор и застапник на друштвото во надворешно-трговскиот промет е Томе Мучев од Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 626/97. (101)

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 598/97, на регистарска влошка бр. 1-03000674-000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото за услуги и трговија „КАКТУС“, Игорчо Георгиев и др., јтд, ул. „Крум Вранински“ бр. 17/а, Кочани.

Фирма: Друштво за услуги и трговија „КАКТУС“, Игорчо Георгиев и др., јтд, Кочани.

Седиште: ул. „Крум Вранински“ бр. 17/а.

Дејности: 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 090124, 090129, 030003, 110309, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските сторени во прометот со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Основачите одговараат лично со целиот свој имот и солидарно.

Игорчо Георгиев – управител, лице овластено за застапување на друштвото со неограничени овластувања, во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 598/97. (102)

Основниот суд во Штип со решението Срег. бр. 1192/97, на регистарска влошка бр. 1-1616-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Акционерското друштво ЗИК „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ д.о.о. во мешовита сопственост ул. „Блажо Сандев“, с. Радање, Штип.

Се брише Борис Гаврилов, а се запишува Илчо Богданов – директор и застапник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1192/97.

(103)

Основниот суд во Штип со решението Срег. бр. 1177/97, на регистарска влошка бр. 1-421-0, ја запиша во Судскиот регистар промената на основач на Претпријатието во општествена сопственост „ГРАДБА“ ц.о., ул. „Климент Охридски“ бр. 33, Струмица.

Промена на основач со откуп на правното лице во текот на стечајната постапка и упис на нов вложувач – основач.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1177/97.

(104)

Основниот суд во Штип со решението Срег. бр. 1178/97, на регистарска влошка бр. 1-4115-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало „БАРБИ“ п.о., увоз–извоз, с. Турново, Струмица.

Се брише Барабановски Митко, а се запишува Барабановска Горица како застапник без ограничувања.

Овластен застапник без ограничувања е Барабановска Горица.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1178/97.

(105)

Основниот суд во Штип со решението Срег. бр. 1183/97, на регистарска влошка бр. 1-11307-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и овластено лице на Претпријатието за трговија „БЕЗБЕДНОСТ–КОМЕРЦ“ п.о., увоз–извоз, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 25, Струмица.

Се врши промена на називот на фирмата и во иднина ќе гласи „СИГУРНОСТ–КОМЕРЦ–Б“, п.о., увоз–извоз, Струмица.

Се разрешува поранешниот директор и застапник во надворешно трговскиот промет Павлов Иле од Пробиштип и се врши именување на директор и застапник во надворешно трговскиот промет на лицето Петков Боте од Струмица.

Директор и застапник во надворешно трговскиот промет има неограничени овластувања при застапувањето на претпријатието.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1183/97.

(106)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 609/97, на регистарска влошка бр. 1-685-000-03, МБС 03000685 1-03000685-000-03, го запиша во судскиот регистар основањето на Друштво за производство, промет и услуги Унипос-Којтд Петровиќ Љубомир и др. Експорт-Импорт Делчево, ул. „М. Тито“ бр. 134.

Друштвото е основано со Договор за основање на јтд бр. 01/97 од 11.12.1997 година, а основачи се: Петровиќ Љубомир од М. Каменица и Таушански Владо од Делчево.

Дејности: 011430, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 050301, 050302, 060501, 060502, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070124, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 080190, 110909, 70310, 070320; малограѓанен промет со соседните држави; застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; меѓународен транспорт на стоки и патници; услуги што се во врска со меѓународниот транспорт, како: меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот; привремен извоз, односно увоз на опрема под закуп – лизинг; реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговараат содружниците лично и неограничено солидарно, со целиот свој имот.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе го застапува Шутуш Александра од Делчево – управител на друштвото и застапник во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 609/97

(15)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 641/97, на регистарска влошка бр. 6-716-000-01, МБС 03000716 6-03000716-000-01, го запиша во судскиот регистар уписот на Трговец поединец Соња Атанас Велкова тп Струмица, ул. „Тимо Тренчев“ бр. 58.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132.

Овластен потписник Соња Атанас Велкова тп од Струмица ул. „Тимо Тренчев“ бр. 58.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 641/97

(94)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 833/97, на регистарска влошка бр. 1-708-000-01, МБС 03000708 1-03000708-000-01, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно трговско друштво „Феникс“ Николов Ангелче ЈТД Штип, ул. Железничка бр. 6, Штип.

Се врши соновање на Производно трговско друштво „Феникс“ Николов Ангелчо ЈТД Штип со седиште на ул. Железничка бр. 8 Штип. Содружници се Николов Ангелче од Штип и Николова Оливера од Штип.

Дејности: 012421, 012613, 012622, 012899, 012830, 013021, 013022, 013050, 013072, 013073, 013074, 013121, 013122, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070124, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080190, 080201, 080202, во надворешно трговското работење ќе ги обавува следните дејности: 070310, 070320, посредување и застапување на странски фирми. За управител се именува Николов Ангелчо со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 833/97

(95)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 604/97, на регистарска влошка бр. 6-680-000-01, МБС 03000608 6-03000680-000-01, го запиша во судскиот регистар упис на ТРГОВЕЦ–ПОЕДИНЕЦ БИЉАНА ЈОВАН БОШНАКОВСКА ТП – БЕРОВО, ул. „Моша Пијаде“ бр. 129.

Основач: Божнаковска Биљана од Берово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 129, л.к. бр. 42922 и ЕМБГ 0806972496507 од ОВР – Берово.

Дејности: 0701, 070114, 070121, 070123, 070126, 070128, 070129, 070132.

Одговорност: неограничени овластувања, лично со целиот свој имот.

Овластен потписник: Бошнаковска Биљана.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 604/97.

(96)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 623/97, на регистарска влошка бр. 6-699-000-03, МБС 03000699 6-03000699-000-03, го запиша во судскиот регистар упис на Трговец поединец Душан Иван Нацевски тп., Ново Село, општина Ново Село, ул. Благој Мучето бр. 7.

Дејности: 013021, 013022.

Трговецот поединец во правниот промет истапува во свое име и за сметка на фирмата, за своите обврски одговара лично и со целиот свој имот, овластен потписник е лицето Душан Нацевски со ЛК. 198386 и МБ. 0208960460006 издадена од МВР – Струмица, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 623/97

(97)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 597/97, на регистарска влошка бр. 6-673-000-01, МБС 03000673 6-03000673-000-01, го запиша во судскиот регистар упис на Трговец поединец Стојка Добривој Коцева тп Радовиш, ул. Вардарска бр. 97.

Основач – овластен потписник Коцева Стојка.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150.

Настапува во свое име и за своја сметка, одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 597/97
(98)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 625/97, на регистарска влошка бр. 1-701-000-03, МБС 03000701 1-03000701-000-03, го запиша во судскиот регистар основањето на Друштво за производство на мебел и трговија Интер мебел Стојко Петков и др. јтд Струмица, ул. Мито Хаџивасилев бр. 61/5.

Основачи: Стојко Петков од Струмица, ул. Мито Хаџивасилев бр. 61/5 со ЛК 219376 и МБ 2205953460007 и Марија Петкова од Струмица, ул. Мито Хаџивасилев бр. 61/5 со ЛК 139904 и МБ 1609953465041, одговараат лично и солидарно неограничено со целиот свој имот.

Дејности: 0123, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 011390, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 0702, 070211, 070212, 070213, 070124, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 0703, 070310, 070320.

Во правниот промет со трето лица, Друштвото одговара, настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Стојко Петков, управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 625/97
(99)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 640/97, на регистарска влошка бр. 6-715-0-0-0-01, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец Зујчка Бошко Гогова тп, ул. „Битолска“ бр. 21, Струмица.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132.

Овластен потписник е Зујчка Бошко Гогова.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, трег. бр. 640/97. (8)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 603097, на регистарска влошка бр. 1-679-000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на јавно трговско друштво за услуги, производство и трговија на големо и мало Коми Михајлова Сузанка и др. јтд Радовиш, ул. „Илија Алексов“ бб.

Дејности: 011941, 011949, 012142, 012201, 012321, 012421, 013021, 013030, 013042, 013050, 013119, 013121, 030003, 050100, 050301, 050302, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 090121, 090202, 090209, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, Меѓународен транспорт на стоки и патници. Застапување на странски фирми, Реекспорт, Продажба на стоки на консигнациони скалови.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Штип во Штип, трег. бр. 603/97. (9)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 611/97, на регистарска влошка бр. 6-687-00-09, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец Дарко Трајчо Георгијев тп, ул. „Пиринска“ бр. 75 Д – Штип.

Дејности: 080190 – други угостителски услуги, кафени, крчми, бифиња, барови и слично.

За остварениот профит и чистата добивка од работењето и нивната распределба одлучува трговецот поединец.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник на фирмата е Георгиев Дарко од Штип.

Од Основниот суд Штип во Штип, трег. бр. 611/97.
(10)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 608/97, на регистарска влошка бр. 6-684-000-06, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец Сашко Стоје Паневски тп, Св. Николе ул. „Кичевчанка“ бр. 19.

Дејност: 060602.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник е Сашко Паневски.

Од Основниот суд Штип во Штип, трег. бр. 608/97.
(11)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 602/97, на регистарска влошка бр. 1-678-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на јавното трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз „Ел-Ем“ Горѓе Валаков и др. јтд Радовиш ул. „1-ви Мај“ бр. 24.

Дејности: 012421, 013021, 013030, 013042, 013050, 013119, 013121, 030003, 050301, 050302, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 090201, 090209, 110109, 110309, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, – застапување на странски фирми, реекспорт, продажба на стоки на консигнациони скалови.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Штип во Штип, трег. бр. 602/97.
(12)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 622/97, на регистарска влошка бр. 6-698-000-01, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец Лида Стојан Георгиевска т.п. Делчево, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 7.

Основач: Лида Георгиевска.

Дејност: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070131, 070132, 070140.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник е Лида Георгиевска.

Од Основниот суд Штип во Штип, трег. бр. 622/97.
(13)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 621/97, на регистарска влошка бр. 1-697-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на производното трговско и услужно друштво „Техно-стил“ Димитров Мијалчо ЈТД Штип, ул. „Борис Крајгер“ бр. 20/4 Штип.

Се врши обновување на ЈТД и тоа Производно трговско и услужно друштво „Техно-стил“ Димитров Мијалче од Штип. Сопружници во друштвото се Димитрова Елсена од Штип и Димитров Мијалче од Штип.

Дејности: 011710, 011721, 011723, 011729, 011741, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 090131, 090132, 090133, 090139, 110309, во надворешното трговско работење ги обавува следните дејности 070310, 070320, посредување и застапување на странски фирми.

За управител на друштвото се именува сопружникот Димитров Мијалче со неограничено овластување.

Од Основниот суд Штип во Штип, трег.бр. 621/97.

(14)

Основниот суд во Штип со решението Срег. бр. 1185/97, на регистарска влошка бр. 1-2403-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на Трговското претпријатие „КОКО-МЕДИС“ п.о., увоз-извоз, ул.„Стив Наумов“ бр.60, Струмица.

Се менува називот „КОКО-ПРОМ“ и сега гласи: Трговско претпријатие „КОКО-МЕДИС“, п.о., увоз-извоз, ул.„Стив Наумов“ бр.60, Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1185/97.

(107)

Основниот суд во Штип со решението Срег. бр. 637/97, на регистарска влошка бр. 1-03000712-000-01, го запиша во судскиот регистар основањето на ЈТД, Производно трговско друштво „ТИФИ“, Филипов Тодор, ЈТД, ул. „Никола Чаулев“ бр. 4, Штип.

Сопружници се Филипов Тодор и Филипова Николина од Штип.

Дејности: 012421, 012622, 012699, 012820, 012810, 013021, 013022, 013072, 013073, 013074, 013121, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080190, 070310, 070320.

За управник со неограничени овластувања се именува Филипов Тодор.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 637/97. (1)

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 619/97, на регистарска влошка бр. 6-03000695-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Николина Горѓи Петрова, т.п., ул. „Искра“ бр. 12, Кочани.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070132, 070140.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата.

За своите обврски во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично, со целиот свој имот.

Николина Петрова – овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 619/97. (2)

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 635/97, на регистарска влошка бр. 6-03000710-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Асан Таир Исмаилов, тп, ул.„Пиринска“ бр.83, Штип.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 07011, 070122, 070123, 070126, 070127, 070128, 070132.

Основач и овластен потписник е Асан Исмаилов од Штип.

Во вршење на дејноста спрема трети лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските сторени во тој промет одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 635/97. (3)

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 634/97, на регистарска влошка бр. 6-03000709-000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Самохин Димитар Игор, тп, ул.„Александар Македонски“ бр. 11/13, Радовиш.

Дејности: 060501, 060502, 060601, 060602.

Овластен потписник е Самохин Игор од Радовиш.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 634/97. (4)

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 642/97, на регистарска влошка бр. 6-03000717-000-09, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Ѓорѓиева Огнан Невена, тп, Винаца.

Основач: Ѓорѓиева Огнан Невена од Винаца.

Дејност: 110903 – Книговодствени услуги.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските направени во правниот промет одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување, овластен потписник е Ѓорѓиева Невена.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 642/97. (5)

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 620/97, на регистарска влошка бр. 1-03000696-000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец, Друштво за услуги, производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз, „НО-ФИ“, Нова Васев и др. јтд, с.Подареш, општина Подареш.

Дејности: 011949, 012142, 012201, 012321, 012421, 01262, 012623, 012820, 013021, 013030, 013042, 013050, 013099, 013121, 013010, 020110, 020140, 030003, 050100, 050301, 050302, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090121, 090123, 090129, 090133, 090201, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки и патници, застапување на странски фирми, продажба на консигнациони складови.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешен трговски промет е Нова Васев – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 620/97. (6)

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 639/97, на регистарска влошка бр. 6-03000714-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец Силвана Ванчо Стоилкова, тп, Струмица.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132.

Овластен потписник е Силвана Ванчо Стоилкова од Струмица.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 639/97. (7)

Основниот суд Скопје I-Скопје, со решението Срег. бр. 159/98, на регистарска влошка бр. 1-18739-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената во Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „Бодис“ д.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 2786., со следните податоци: Се брине стар текст: Ливриник Александра, без ограничување, а се запишува Ливриник Бојка, директор, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 159/98. (1511)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението на овој суд Ст.бр. 563/96 од 25.XII.1997 година се констатира дека програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ЗППП „Црвени Брегови“ - Неготино донесена од Управниот одбор е прифатена на рочиштето од 25.XII.1997 година од доверителите чии побарувања изнесуваат повеќе од половината на побарувањата на сите доверители, според која програма ЗППП „Црвени Брегови“ - Неготино се организира во Акционерско друштво, а побарувањата на доверителите се трансформираат во траен влог.

Се одобрува програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ЗППП „Црвени Брегови“ - Неготино поднесена од Управниот одбор.

Марките во програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ЗППП „Црвени Брегови“ - Неготино, имаат правно дејствие према сите доверители.

Од Основниот суд во Кавадарци. (476)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.4/97 од 21.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ „Холидаи ИНН“ од Тетово, ул. „105“ бр. 19.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Среќко Матески од Тетово, ул. „Б. Стефановски“ бр. 8.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.II.1998 година, во 12,15 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (477)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.248/97 од 08.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „Ени“ од с. Добарце.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Азис Селами од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.II.1998 година, во 10,15 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (478)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решението Ст.бр. 33/96 од 05.I.1998 година, стечајната постапка над ПОС „Прима“ од Кочани се запира.

Решението да се објави во „Службен весник на Р.Македонија“ и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Кочани. (479)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решението Ст.бр.59/97 од 22.XII.1997 година е отворена стечајна постапка на должникот Претпријатие во општествена сопственост за производство и услуги Ветеринарна станица „Несјак“ од Македонски Брод.

За стечаен судија е одреден Миле Ангелески, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Левко Смилески од Македонски Брод, ул. „4-ти Јули“ бр. 10, телефон 75-126.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.II.1998 година, во 11,30 часот, во Основниот суд во Кичево.

Од Основниот суд во Кичево. (480)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решението Ст.бр.242/97 од 17.XII.1997 година е отворена стечајна постапка према должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Цуцул“ од Охрид.

За стечаен судија е одредена Владо Крлески, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Сашо Завојески од Охрид, ул. „Македонски просветители“ бб, телефон 24-852.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11.III.1998 година, во 11,00 часот, во сала број I во Основниот суд - Охрид.

Од Основниот суд од Охрид. (481)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1160/96 од 19.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги „Аутогрana-Комерц“ од

Скопје, ул. “Цон Кенеди” бр.31/3-5, со жиро сметка 40100-601-191794

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Колевски од Скопје, бул. “Видое Смилевски-Бато” бр. 73/2-2, телефон 431-278 и 120-118.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16. II. 1998 година, во 8,40 часот, во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (636)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1309/96 од 01.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТГ “Римал” од Скопје, ул. “1010” бр.9, со жиро сметка 40120-601-165031

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Колевски од Скопје, бул. “Видое Смилевски-Бато” бр. 73/2-2, телефон 431-278 и 120-118.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19. II. 1998 година, во 11 часот, во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (637)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 50/97 од 17. XII. 1997 година над ПП “Бома”, ул. “Р. Делчева” бб - Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (641)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 410/97 од 01. XII. 1997 година над ПП “Гац Транс”, с. Кравари - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи, и со решение Ст.бр. 69/97 од 26. XI. 1997 година над ПП “Среќна Звезда”, с. Лисолај отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (642)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 250/97 од 27. XI. 1997 година над ПП “Сончев Здрав”, улица “Ило Цукановски” бб - Битола отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи, и со решение Ст.бр. 110/97 од 27. XI. 1997 година над ПП “Лимато” ул. “Охридска” бр. 251 - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (643)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решението Ст.бр. 100/96 од 25. IX. 1997 година е отворена

стечајна постапка над ТК “АД Снитекс” од Свети Николе.

За стечаен судија е одреден Николчо Лазаров, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Владиса Донева - дипломиран економист од Свети Николе, ул. “Сутјеска” бр. 10.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20. II. 1998 година, во 10 часот, во сала број 3 во овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (644)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението на овој суд Ст.бр. 87/96 од 06. I. 1998 година се поведува постапка за присилно порамнување во стечај, над должникот ТП “Интертранс-ГВ” во стечај, од Гостивар, со предлог: должникот утврдените побарувања на доверителите да ги исплати во висина од 50% за една година, а времето да тече од денот на заклучувањето на присилното порамнување.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања према должникот во рок од 30 дена по објавување на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема ТП “Интертранс” од Гостивар, во стечај без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања и за побарувањето се закажува за 27. II. 1998 година во 12,00 часот, сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (744)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 822/96 од 25. XII. 1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги “Интер-Скоп” од Скопје, ул. “Видое Смилевски” бр. 81/3.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски од Скопје, ул. “Бахар Моис” бр. 1-а, телефон 366-087.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25. II. 1998 година, во 11,20 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (770)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 2194/97 од 23. XII. 1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППП “Боринг” ЦО од Скопје, ул. “Методиј Митевски” бр. 8-V-13

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ристе Ѓоргоноски од Скопје, ул. "Црвена Армија" бр. 10/1-2, телефон 339-610.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05. II. 1998 година, во 11,30 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (774)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 589/96 од 15. IX. 1997 година, е заклучена стечајната постапка над должникот ППУ "Диамак" - Скопје, ул. "М.Х. Јасмин" бр. 20 и жиро сметка број 40100-601-275273.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (775)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 487/96 од 10. XI. 1997 година е заклучена стечајната постапка над должникот "Сервис РИЗ" - Скопје, ул. "Мито Х. Јасмин" бр. 6, жиро сметка 40100-601-94157.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (776)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I. Ст.бр. 805/96 од 29. X. 1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ "Мино-Комерц" увоз-извоз П.О. од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 54/III-2, со жиро сметка 40100-601-203544.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 1/2-7.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27. II. 1998 година, во 10,20 часот, во барака број 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (783)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението на овој суд II. Ст.бр. 536/96 од 09. I. 1998 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Трговско претпријатие "Динопром" ЦО експорт-импорт - Скопје со седиште на ул. "Цветан Димов" бб и број на жиро сметка 40100-601-56094.

По правосилноста на ова решение стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (788)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решението на овој суд Ст.бр. 10/96 од 12. I. 1998 година отворена е постапка за присилно порамнување према стечајниот должник во ПОС "Бродчанка" во стечајот М. Брод, на начин што должникот од утврдените побарувања на доверителите да им исплати висина од 50% во рок од 1 година без камата, а времето да тече од денот на склучување на присилното порамнување.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет во Основниот суд во Кичево во два примероци со приложени докази и вирманска уплата на такса од 600 денари на сметка број 41100-840-018-3338.

Се закажува рочиште за утврдување на пријавените побарувања на доверителите и гласање по предлогот за присилно порамнување за 20. II. 1998 година во 12 часот во Основниот суд во Кичево.

Од Основниот суд во Кичево. (789)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решението Ст.бр. 155/97 од 17. XII. 1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Плац" од Богданци, ул. "Маршал Тито" бр. 165.

За стечаен судија е одреден Ванчо Мендизов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Билјана Андонова Стефанова од Богданци, ул. "Маршал Тито" бр. 111-а, телефон 034-81-070.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27. II. 1998 година, во 8,30 часот, во соба број 10 во овој суд.

Од Основниот суд во Гевгелија. (790)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 132/97 од 26. XI. 1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Лале комерц" од Неготино, ул. "Антигона" бр. 40.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Симеон Христов од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 51.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16. II. 1998 година, во 9,15 часот, во соба број 26 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (796)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр.124/97 од 25.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТГМ "Римаре" од Скопје, ул. "Ваташка" бр.2.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Љупчо Стојанов од Кавадарци, ул."Глигор Прличев" бр. 41.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.II.1998 година, во 8,30 часот, во соба број 26 во овој суд.

Од Основниот суд Кавадарци. (797)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.787/96 од 17.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Искрана" извоз-увоз ДОО од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр.13, со жиро сметка 40100-601-80987

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Горѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодоровска Горка од Скопје, ул."Душан Раковик" бр.45/52, телефон 264-898.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11.II.1998 година, во 11,50 часот, во барака бр.ј 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (801)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.158/97 од 21.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Метал Експорт" од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр.89/1-11, со жиро сметка 40100-601-55055.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Кузман Кузманов од Скопје, ул."Никола Русински" бр. 4/2/27, телефон 269-113.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 08.II.1998 година, во 8,50 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (809)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека на ден 06.VI.1994 година е отворена стечајна постапка над ППП "Феникс" од Скопје, ул. "Прохот Пчински" бр.11, со жиро сметка 40100-601-25958.

Стечајната постапка пред овој суд се води под Ст.бр.43/96.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Димитриевски од Скопје, ул."Димо Хаџи Димов" бр. 41, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.III.1998 година, во 9,30 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (810)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението на овој суд Ст.бр. 214/96 од 28.XI.1997 година е усвоена Програма за финансиска и сопственичка трансформација на стечајниот должник АД "Биброк" од Куманово.

Да се исплатат заостанатите - неисплатени плати и придонеси на работниците, кои ќе се исплатуваат во грејс - период од 6 месеци од денот на регистрација на сопственичката трансформација пред надлежниот суд, во период од 3 години со отпишување на побарувањата на основ на плати од 30%.

Да се изврши отпис на 30% од признаените - утврдените обврски (долгови) што АД "Биброк" ги има према доверителите со грејс-период од 6 месеци и отплатата на 3 години.

Со поедини доверители со кои ќе се склучат посебни договори можно е подмирување на долгот во 100% износ преку испорачување на производи на АД "Биброк" од Куманово.

Стечајната постапка над стечајниот должник ДОО "Биброк" од Куманово, отворена со решение на овој суд Ст.бр.214/96 од 18.IX.1996 година, а привремено запрена со решение под ист број од 16.X.1997 година, поради отварање на постапката за финансиска и сопственичка трансформација на ова претпријатие, се запира.

Работниот однос на работниците привремено задржани на работа кај стечајниот должник, по правосилноста на ова решение, се трансформира во работен однос на неопределено време.

Се дава согласност на Управниот одбор на АД "Биброк" од Куманово, во трансформација за донесување на одлука за сопственичка трансформација во Акционерско друштво.

Од Основниот суд во Куманово. (903)

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со решението Ст.бр.253/96 од 29.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Победа" ДОО од с. Воѓани, ул. "Андон Слабејко" бр.33, Прилеп со жиро сметка 41100-601-929

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Александра Трајкоска, дипломиран економист од Прилеп, телефон 26-494.

Се повикуваат доверителите на да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два примероци со доказите и вирманска уплата со такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-338 во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”. Се повикуваат должниците да ги измират долговите без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.II.1998 година, во 13,00 часот, во судница голема сала при Основниот суд во Прилеп.

Овој оглас е објавен на огласната табла на судот на ден 29.XII.1997 година.

Од Основниот суд во Прилеп. (904)

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со решението Ст.бр.15/96 од 14.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП “Пиреј восхрес” од Прилеп, ул. “Херој Карпош” бр.43, со жиро сметка 41100-601-11417

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Орде Бунтески, дипломиран економист од Прилеп, ул. “Свети Наум Охридски” бр. 20а со телефон 23-365.

Се повикуваат доверителите на да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два примероци со доказите и вирманска уплата со такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-338 во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”. Се повикуваат должниците да ги измират долговите без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 31.III.1998 година, во 13,00 часот, во судница бр. 7 при Основниот суд во Прилеп.

Овој оглас е објавен на огласната табла на судот на ден 14.I.1998 година.

Од Основниот суд во Прилеп. (905)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1265/97 од 12.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Центротекстил Модна Куќа” ТП од Скопје, ул. “Г Т Ц” б.б. со жиро сметка 40100-601-313403.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоноски од Скопје, бул. “Црвена Армија” бр. 10/1-2, телефон 339-610.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.II.1998 година, во 12,00 часот, во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (920)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III Ст.бр. 2011/97 од 04.XII.1997 година.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за промет и услуги “Тифаиис” со седиште на ул. “171” бр. 27, Скопје, со жиро сметка 40100-601-182501.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (987)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.755/96 од 10.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ “Алком” од Скопје, ул. “Коле Неделковски” бр.20.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоновски од Скопје, бул. “Црвена Армија” бр. 10/1-2, телефон 339-610.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.III.1998 година, во 11,10 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1004)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1336/96 од 14.VII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППСГМ “Орсо” од Скопје, ул. “Никола Талески” бр.6/2-10, со жиро сметка 40120-601-207218.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Ристески од Скопје, ул. “Волгоградска” бр. 4-3/4, телефон 377-254.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05.III.1998 година, во 11 часот, во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1035)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1582/97 од 15.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “СКАН ЈУ” Претпријатие од Скопје, ул. “Иван Цанкар” бр.85-б.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од Скопје, ул. “Беровска” бр. 2-2/15, телефон 512-364.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.II.1998 година, во 8,00 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1122)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1014/97 од 17.XI.1997 година е

отворена стечајна постапка над должникот ПППУ “Ленин” од Скопје, ул. “Сава Ковачевиќ” бр.14/119.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Кузман Кузмановски од Скопје, ул. “Никола Русински”, телефон 364-113.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 9.И.1998 година, во 11,10 часот, во барака број 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1125)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1117/96 од 01.ИХ.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПППУ “Тапшан” експорт-импорт ДОО од Скопје, с. Љубанци-ЗП Кучевиште, со жиро сметка 40100-601-136081.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од Скопје, ул. “Беровска” бр. 2/2-15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 14.И.1998 година, во 9,30 часот, во барка број 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1128)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.924/96 од 09.Х.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ “Рудар” од Скопје, ул. “Мито Хаџи Василев” бр.24.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од Скопје, ул. “Беровска” бр. 2-2/15, телефон 326-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 14.И.1998 година, во 8,05 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1129)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1899/97 од 08.ХИ.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ “Кодиком” од Скопје, ул. “Димитар Благоев” бр.13.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Димитрија Бурјакоски од Скопје, ул. “Торнадо Новоселски”, телефон 335-402.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.И.1998 година, во 11,30 часот, во барака број 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1137)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.795/96 од 26.ХИ.1997 година над ПП “8 Август” - Битола, жиро сметка 40300-601-77649 отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1146)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.703/97 од 26.ХИ.1997 година над ПП “Фајт” - Ресен, жиро сметка 40310-601-29481 отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1147)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.474/96 од 26.ХИ.1997 година над ПП “Поглед” - Битола, жиро сметка 40300-601-75088 отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1148)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.381/97 од 26.ХИ.1997 година над ПП “Бержилија” - Битола, жиро сметка 40300-601-51607 отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1149)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1141/97 од 12.И.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Махер” ЦО увоз извоз од Скопје, ул. “Иван Аговски” бр.13/1-17, со жиро сметка 40120-601-161165.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Сабит Алиевски од Скопје, ул. “Пандил Шишков” бр. 7/3, телефон 428-405.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.И.1998 година, во 12,10 часот, во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1150)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.324/97 од 05.ХИ.1997 година над ПП “Сигнатор” - Битола, ул. “Блаже Рогозинаро” бр. 10 отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1151)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 183/97 од 26.XII.1997 година над ПП "Цапари промет" - Цапари, жиро сметка 40300-601-13705 отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1152)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 81/97 од 11.XII.1997 година над ПП "ИН Макс" - с. Слечке Демир Хисар отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1153)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 918/96 од 12.I.1998 година спрема должникот АД ф-ка за пиво и безалкохолни пијалаци - Битола со седиште на ул."Индустриска" бб отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Симеон Шопов судија на Основниот суд - Битола, а за стечаен управител Љубе Стојановски, дипломиран економист од Битола, ул."Васил Врклевиќ" бр.38.

Со денот на отворањето на стечајната постапка им престануваат правата на работоводниот орган, застапникот како и на органот на управување на должникот, и тие функции преминуваат врз стечајниот управител.

Со денот на отворањето на стечајната постапка им престануваат работните односи на работниците на должникот.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 600 денари такса во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски спрема должникот.

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на ден 27.III.1998 година во 10 часот во судница број 7 на Основниот суд во Битола.

Огласот е објавен на огласнатата табла на судот на 12.I.1998 година.

Од Основниот суд во Битола. (1154)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 488/97 од 09.I.1998 година над Младинска задруга "Бит-Систем" - Битола, ул."Партизанска" брт. 33-2/1 отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1155)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 467/97 од 09.I.1998 година над Трговец поединец - угостител - Дијана Спасе Симоновска, с. Цапари - Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1156)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 478/97 од 09.I.1998 година над Приватно претпријатие "Асуана" - Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1157)

Со решение на Основниот суд во Гевгелија Ст.бр. 63/96 од 16.XII.1997 година, стечајната постапка над должникот А.Д. "6-ти Ноември"-Валандово временно се запира.

Одборот на доверители составен од доверителите: Агенција на Р.Македонија за санација на банка - Скопје, Макпетрол А.Д. - Скопје и А.Д. за осигурување и реосигурување "Македонија" - Филијала - Кавадарци се задолжуваат да именуваат упразен одбор како орган на управување со претпријатието, што ќе ги одреди лицата на кои им го доверува организирањето и застапувањето на претпријатието - должник, и во рок од 60 дена ќе донесе Програма за финансиска и сопственичка трансформација на претпријатието - должник.

Од Основниот суд во Гевгелија. (1158)

Основниот суд во Струмица со решението Ст.бр. 409/97 отвара стечајна постапка над ПТП "Типлер" - Струмица, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот.

Стечајната постапка над ПТП "Типлер" - Струмица се заклучува.

Доверителите можат да поднесат жалба против ова решение, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на истото во "Службен весник на РМ", преку овој до Апелациониот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (1159)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 203/97 од 14.I.1998 година отвори стечајна постапка над ПП "Билдер пром" - Прилеп, ул. "Кеј 9-ти Септември" бр. 20 со жиро сметка 41100-601-5743, но истата не се спроведува туку се заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп. (1160)

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со решението Ст.бр.176/97 од 31.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ДОО "11 Октомври Еурограде" - Прилеп, ул. "Борка Левата" бр.16, со жиро сметка 41100-601-7706.

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Ордан Бунтески, дипломиран економист од Прилеп, ул."Свети Наум Охридски" бр. 20а.

Се повикуваат доверителите на да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два примероци со доказите и вирманска уплата со такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-338 во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Се повикуваат должниците да ги измират долговите без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.II.1998 година, во 12,00 часот, во судница голема сала при Основниот суд во Прилеп.

Овој оглас е објавен на огласната табла на судот на ден 31.XII.1998 година.

Од Основниот суд во Прилеп. (1161)

Со решението на стечајниот совет на Основниот суд во Охрид, Ст.бр.50/97 од 23.XII.1997 година е отворена стечајна постапка према должникот ППТ "Тротекс" од Охрид со седиште во Охрид, на ул."Македонски Просветители" бр. 27. За стечаен судија е определен Руе Салиески, судија на Основниот суд во Охрид. За стечаен управител е определен Спиро Тодороски од Охрид, ул."Васил Главинов" бр.1/3.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања спрема ППТ “Гротекс” од Охрид од Стечајниот совет на Основниот суд во Охрид, со поденсок во два примероци со докази, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка, во “Службен весник на РМ”.

Рочиште за испитување на побарувањата на доверителите ќе се одржи на 12.И.1998 година во 12,00 часот во Основниот суд - Охрид.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги намират своите долгови према ППТ “Гротекс” од Охрид.

Овој оглас е истакнат на Огласната табла во Основниот суд во Охрид на 23.ХИ.1997 година.

Од Основниот суд во Охрид. (1162)

Со решението на Основниот суд во Струмица, стечаен совет, Ст.бр. 694/96 од 30.ХИ.1997 година е отворена постапка за стечај над ТППС “Алко” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (1163)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр.146/97 од 13.И.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППВП “Белкамен” од Кавадарци, ул. “Народна младина” бр.18.

За стечаен судија е одредена Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Бојковски од Кавадарци, ул. “Егејска” бр. 32.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1164)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1971/97 од 10.ХИ.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ “Хемко” од Скопје, ул. “Мите Богоевски” бр.8/2.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Златко Васовски од Скопје, ул. “Мајски Манифест” бр. 17, телефон 332-478.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.И.1998 година, во 11,15 часот, во барака број 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1229)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.101/97 од 12.VI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПППУ “Бобо-Шпед ЛТД” од Скопје, ул. “ТЦ Автокоманда” бр.47 со жиро сметка 40100-601-356247.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Костов Коста од Скопје, ул. “Хо Ши Мин” бр.266 а, телефон 271-188.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.И.1998 година, во 10,15 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1230)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.640/96 од 16.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ “НЕ - ТО” од Скопје, ул. “Михаил Чаков” бр.7-А-1/19.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска - Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Кипровски Радослав од Скопје, ул. “АСНОМ” бр.8-3/36, телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11.И.1998 година, во 8,40 часот, во барака број 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1243)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1669/97 од 26.ХИ.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППИ “Д.Е.А.” од Скопје, ул. “Јуриј Гагарин” бр.35/27.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје, ул. “АСНОМ” бр. 8-3/36, телефон 435-021.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.И.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1244)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1035/97 од 17.XI.1997 година е

отворена стечајна постапка над должникот ПВЗ “ЖИК-ДА” од Скопје, ул. “Тодор Чангов” бр.33/6.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Снежана Нумовска од Скопје, ул. “Мирче Маџан” бр. 24, телефон 621-384.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.ИИ.1998 година, во 11,40 часот, во барака број 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1232)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст.бр.405/97 од 23.ХИ.1997 година е отворена стечајна постапка над ПП “Респект” од Гостивар.

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тасим Саити, дипломиран правник во Водостопанство “Извор” од Гостивар.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 27.ИИ.1998 година, во 10,30 часот, во сала број II во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (1259)

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр. 190/97 од 26.ХИ.1997 година, отвори стечајна постапка над должникот ПП “Шел - метал” од Охрид, со седиште на ул. “Абас Емин” бр. 27 од Охрид. За стечаен судија е определен Владо Дејаноски, судија во Основниот суд во Охрид. За стечаен управник е определен Спиро Тодороски од Охрид, ул. “Васил Главинов” бр. 1/3.

Се повикуваат доверителите да му ги пријават своите побарувања на стечајниот совет на Основниот суд во Охрид со поднесок во два примероци со докази во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас за отворање на стечајната постапка во “Службен весник на РМ”.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за 16.ИИ.1998 година, во Основниот суд во Охрид во 12 часот.

Огласот е објавена на огласната табла на Основниот суд во Охрид на 30.ХИ.1997 година.

Од Основниот суд во Охрид. (1322)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението на овој суд I.СТ.бр. 1158/96 од 12.ХИ.1997 година заклучена е стечајната постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги, трговија и промет на големо и мало “Маја I” со седиште на ул. “26” бр. 8 и жиро сметка број 40120-601-281699.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1385)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решението ст.бр. 44/96 од 23.ХИ.1997 година се заклучува стечајната постапка над ЗЗ “Земплод” од с. Прдејци и жиро сметка бр.41610-601-2645.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија.

Извод од решението да се објави на огласната табла на судот и во “Службен весник на РМ”.

Од Основниот суд во Гевгелија. (1386)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Ст.бр.1724/97 од 11.ХИ.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТПП “Пастор II” од Скопје, ул. “Серска” бр.11.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Мирјана Димитровска од Скопје, ул. “Јани Лукровски” бр. 10/44, телефон 126-004.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.ИИ.1998 година, во 10,30 часот, во барака број 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1471)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст.бр.187/97 отвори стечајна постапка над Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало “Чинар” од с. Врапчиште.

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Василије Василески од Гостивар, ул. “Седек Костоски” бр. 29.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.ИИ.1998 година, во 11,00 часот, во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (1520)

ЛИКВИДАЦИИ

Се заклучува ликвидационата постапка над Претпријатието за производство, промет и услуги “Куна” ДОО увоз-извоз од Велес, со седиште на ул. “Димитар Влахов” бб, со жиро сметка 41600-601-32270.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Велес. (791)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 259/97 од 06.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Агенција “Македонски културни аргументи” од Скопје, ул.”С.Стојчев” бр.2/1-7 со број на жиро сметка 40120-601-20556.

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од Скопје, ул. “Пелистерска” бр. 1-2/7, телефон бр. 251-738.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.II.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (803)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 255/97 од 06.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ПУТ “Еуро-Мак” Ц.О. од Скопје, с. Вучидол со број на жиро сметка 40120-601-176822.

За ликвидационен управник се определува Спирос Митревски од Скопје, ул.”Јане Сандански” бр. 109-3/34; телефон бр. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.II.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (804)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 256/97 од 08.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ППУУ “Нани-Транс” од Скопје, ул.”Афузпашина” бр.19 со број на жиро сметка 40100-601-268256.

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од Скопје, ул. “Пелистерска” бр. 1-2/7, телефон бр. 251-738.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.II.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (805)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението III.Л.бр.172/97 од 24.XI.1997 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие “Смич” ДОО - Скопје, ул. “Вељко Влаховиќ” бр.10/13 и жиро сметка 40100-601-61486.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (811)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 286/97 од 16.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Трговско претпријатие на големо и мало “Водлер-Промет” увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. “Марко Орешковиќ” бр.100 со број на жиро сметка 40100-601-154473.

За ликвидационен управник се определува Микиќ Ана од Скопје, ул. “Мито Хаџивасилев” бр. 20/11, телефон бр. 203-301.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.III.1998 година, во 8,00 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (812)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II.Л.бр. 271/97 од 12.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за промет и услуги “Фротом” Д.О.О. увоз-извоз од Скопје, ул. “Маркова Река” бр.18 со број на жиро сметка 40100-601-181775.

За ликвидационен управник се определува Цветанка Турновалиева од Скопје, ул. “Волгоградска” бр. 19/17, телефон бр. 375-419.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.II.1998 година, во 9,00 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (813)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 293/97 од 12.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ТП “Детла Комерц” од Скопје, ул.”Трифун Хаџи Јанев” бр.11/2-14 со број на жиро сметка 40100-601-152991.

За ликвидационен управник се определува Даница Страчкова од Скопје, ул. “Јане Сандански” бр. 56, телефон бр. 421-123.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.И.1998 година, во 10,30 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (814)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 237/97 од 26.ХИ.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Услужно прометно производство претпријатие “Јове Трејд” ДОО од Скопје, бул. “Јане Сандански” бр.58-2/3 со број на жиро сметка 40100-601-130179.

За ликвидационен управник се определува Даница Страчкова од Скопје, бул. “Јане Сандански” бр. 56, телефон бр. 412-123.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.И.1998 година, во 10,10 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (815)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 225/97 од 15.ХИ.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ПП “Јукан-Лонза Сениор” од Скопје, ул. “Вељко Влаховиќ” бр. 5 со број на жиро сметка 40100-601-267612.

За ликвидационен управник се определува Митко Петрески од Скопје, бул. “АВНОЈ” бр. 68/IV, телефон бр. 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 28.И.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (816)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 8/98 од 16.И.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало “Графико” д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. “Локов” бр.13/II-24 со број на жиро сметка 40100-601-83221.

За ликвидационен управник се определува Андоновски Митко од Скопје, ул. “Исаија Мажовски” бр. 36/II-2, телефон бр. 335-634.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.И.1998 година, во 11 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (828)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 16/98 од 19.И.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало “Скупром” ДОО од Скопје, ул. “Видое Смилевски Бато” бр.55/29 со број на жиро сметка 40100-601-13501.

За ликвидационен управник се определува Митко Петрески од Скопје, бул. “АВНОЈ” бр. 68/4, телефон бр. 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.И.1998 година, во 11,20 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (913)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л. бр. 261/97 од 19.И.1998 година се заклучува ликвидационата постапка над Претпријатието за книговодствени услуги “Билансист” - Скопје, со седиште на ул. “Сава Михајлов” бр. 8/1-9, со жиро сметка 40110-601-82448.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (958)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л.бр. 19/97 од 17.ХИ.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППТУ “Ремс-96” од с. Ваксинце - Куманово.

За ликвидационен управник се определува Петринска Хилда од Куманово, ул. “Бајрам Шабани” бр. 98, телефон бр. 31-654.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 09.И.1998 година, во 9,00 часот во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (909)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 265/97 од 24.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Производно трговско услужно претпријатие "Фест" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул."Христо Татарчев" бр.62/1-3 со број на жиро сметка 40100-601-325-58.

За ликвидационен управник се определува Стевчевски Благоја од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 23/26, телефон бр. 425-672.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.II.1998 година, во 9,20 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1003)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 263/97 од 06.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ППП "Солекс" ЦО од Скопје, ул."Васил Горгов" бр.23 со број на жиро сметка 40100-601-87988.

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15, телефон бр. 512-364.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 03.III.1998 година, во 8,00 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1121)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 264/97 од 06.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ПУП "Мото-Техна" ДОО од Скопје, ул."Бахар Моис" бр.11-б со број на жиро сметка 40120-601-275413.

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15, телефон бр. 512-364.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 03.III.1998 година, во 08,05 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1123)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 249/97 од 23.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за трговија "Мак-Информ" ДОО од Скопје, ул."Волгоградска" бр.2/3-1 со број на жиро сметка 40120-603-22940.

За ликвидационен управник се определува Ружица Алексиќ од Скопје, ул. "Никола К. Мајски" бр. 41/11.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.II.1998 година, во 12,50 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1126)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 279/97 од 23.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Градежно производно претпријатие за увоз-извоз и инженеринг "Рале 95" ДОО од Скопје, ул."Никола Добровиќ" бр.3/б-2-2/8 со број на жиро сметка 40100-601-320511.

За ликвидационен управник се определува Ружица Алексиќ од Скопје, ул. "Никола К. Мајски" бр. 41/11, телефон 511-946.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 24.II.1998 година, во 8,40 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1127)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 87/97 од 13.I.1998 година над Претпријатието за услуги и промет на големо и мало "Антилоп" увоз извоз - Битола отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1165)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 99/97 од 15.I.1998 година над Трговско услужно претпријатието "Евта-Проим" -с. Карамани - Битола отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1166)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 91/97 од 31.XII.1997 година над ПП "Бианко" - Битола отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1167)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 95/97 од 31.XII.1997 година над ПП "Порто Алегре" - Битола отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1168)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 94/97 од 31.XII.1997 година над ПП "Д-М" - Битола отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1169)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л.бр. 31/97 од 12.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало "Босфор" од Куманово, ул."Романија" бр. 21 со број на жиро сметка 40900-601-4543.

За ликвидационен управник се определува Лилјана Серафимовска од Куманово, ул. "Васил Драгомански" бр. 13.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.II.1998 година, во 10,30 часот во соба број 11/III.

Од Основниот суд во Куманово. (1323)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 289/97 од 20.I.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за промет, транспортни услуги "Даиос" ДОО од Скопје, ул."Павле Ички" бр.8/1-3 со број на жиро сметка 40100-601-372270.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.II.1998 година, во 11,30 часот во бараќа бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1397)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение на овој суд IV.Л.бр.201/97 од 29.XII.1997 година заклучена е ликвидациона постапка над ликвидациониот должник Претпријатие за производство и трговија "Еко Продукт" увоз-извоз ДОО - Скопје со седиште на ул."Благоја Стефковски" бр. 2/1 со жиро сметка бр. 40110-601-324659.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1409)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението на овој суд IV. Л.бр.205/97 година заклучена е ликвидациона постапка над ликвидациониот должник Претпријатие "Кемо-Комерц" - Скопје со седиште на ул."Македонско Косовска Бригада" бр. 42-12 со жиро сметка 40100-601-385447.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1410)

Основниот суд во Штип објавува дека се заклучени ликвидационите постапки над со решенијата: Л.бр. 49/96 од 11.XII.1997 година над ТП "Марго Комерц" - Пробиштип, Л.бр. 18/97 од 24.XII.1997 година над ППС "Бароте" - Штип, Л.бр.14/96 од 11.XII.1997 над ППТУ "Стемак" - Свети Николе, Л.бр. 8/97 од 11.XII.1997 година над ТП "Младост Мелита" - Штип.

По правосилноста на решенијата за ликвидација претпријатијата да се бришат од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (1474)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 187/96 од 10.XII.1996 година над ПП "Мостот на Драгор" - Битола и отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1475)

Со решение на Ликвидациониот совет Л.бр. 33/97 од 19.I.1998 година, е отворена постапка за ликвидација над ППТ "Ковекс" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (1496)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 100/97 од 22.I.1998 година над ПП "Про-Софт" - Битола, ул. "Трајче Магловски" број 2 и отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1497)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II.Л.бр. 283/97 од 23.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско претпријатие "Репропром" експорт-импорт ЦО од Скопје, ул."Хо Ши Мин" бр.193 со број на жиро сметка 40100-601-26266.

За ликвидационен управник се определува Маневски Владимир од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 29/1, телефон 227-308.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 24. II. 1998 година, во 8,30 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1246)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.0130960/93, издаден од УВР - Скопје на име Божинова Ленка, ул. "Лазар Поптрајков" 35/1-4' Скопје. (1478)

Пасош бр.757881/95, издаден од УВР - Куманово на име Зекири Ментор, ул. "В. Вуевски" бр.54, Куманово.

Пасош бр.931285/96, издаден од УВР - Скопје на име Сахиде Мемич, ул. "Кримска" бр.14/1-1, Скопје. (1483)

Пасош бр.0325295, издаден од УВР - Скопје на име Јашаровски Неџати, с. Д. Нерези, Скопје. (1484)

Пасош бр.0907754/96, издаден од УВР - Скопје на име Азири Сејфула, ул. "Патрис Лумумба" бр.13а, Скопје. (1485)

Пасош бр.983866, издаден од УВР - Куманово на име Саити Нехат, ул. "Поток Серава" бр.10, Куманово.

Пасош бр.0604351/95, издаден од УВР - Скопје на име Мијалковиќ Александар, ул. "Партизанска" бр.66а бл.2/2-21, Скопје. (1487)

Пасош бр.0745585/95, издаден од УВР - Скопје на име Менекша Ариф, ул. "Овчеполска" бр.57, Скопје.

Пасош бр.978482/97, издаден од УВР - Куманово на име Насковски Христо, с. Тронеѓе, Куманово. (1501)

Пасош бр. 0625171/95, издаден од УВР - Скопје на име Адем Шабан, ул. "М. Мусоргски" бр.3/1-1, Скопје.

Пасош бр.642303/95, издаден од УВР - Скопје на име Киро Ѓуровски, ул. "В. Радосављевиќ" бр.6/4, Скопје.

Пасош бр.627869/95, издаден од УВР - Скопје на име Адеми Даут, ул. "М. Тито" бр. 23, с. Сарај, Скопје.

Пасош ст. бр.160047/94, издаден од УВР - Скопје на име Осман Сакип, с. Студеничани, Скопје. (1510)

Пасош бр.0324264/94, издаден од УВР - Скопје на име Иљаз Реџеп, ул. "Берска" бр.4, Скопје. (1517)

Пасош бр.5034/92, издаден од УВР - Скопје на име Шаиновски Ашим, ул. "Првوماјска" бр.37, Скопје.

Пасош бр.641312, издаден од УВР - Скопје на име Спасовски Киро, ул. "В. Комаров" бр.14-3/5, Скопје.

Пасош бр.572445/95, издаден од УВР - Скопје на име Петровски Сашо, ул. "Т. Хаџијанев" бр.10/1-7, Скопје.

Пасош бр.136135, издаден од УВР - Кратово на име Герасимов Томислав, с. Трновац, Кратово. (1693)

Пасош бр.247827 на име Реџепи Мухарем, с. Д. Палчиште, Тетово. (1694)

Пасош бр.159459/94, издаден од УВР - Скопје на име Каровски Богдан, ул. "Хо Ши Мин" бр.407/6, Скопје.

Пасош бр.159461/94, издаден од УВР - Скопје на име Каровски Салтир, ул. "Хо Ши Мин" бр.407/6, Скопје.

Пасош бр.323617/94, издаден од УВР - Скопје на име Каровска Фруска, ул. "Хо Ши Мин" бр.407/6, Скопје.

Пасош бр.324717, издаден од УВР - Скопје на име Каровски Слободан, ул. "Хо Ши Мин" бр.407/6, Скопје.

Пасош бр.0349127, издаден од УВР - Гевгелија на име Велков Љупчо, с. Кованец, Гевгелија. (1700)

Пасош бр.0454211, издаден од ОВР - Гевгелија на име Мандалов Зоран, с. Стојаково, Гевгелија. (1701)

Пасош бр.310271/94, издаден од УВР - Тетово на име Нуредини Агрон, с. Радиовце, Тетово. (1702)

Пасош бр.0136935/98, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Атанасовски Русе, с. Конопница, Крива Паланка. (1703)

Пасош бр.943313 на име Ибраим Лидија, ул. "Дејан Војвода" бр.268, Охрид. (1704)

Пасош бр.0498357, издаден од УВР - Гевгелија на име Дебникова Елисавета, ул. "Панче Пешев" 66, Гевгелија. (1705)

Пасош бр.799053/96, издаден од УВР - Куманово на име Далибор Тодоровски, ул. "Окт. Револуција" бр.5/2-1, Куманово. (1710)

Пасош бр.718868/95, издаден од УВР - Скопје на име Марија Вановска, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 5/10, Скопје.

Пасош бр. 514889 на име Блами Максут, ул. "110" бр.48, Тетово.

Пасош бр. 130631, издаден од УВР - Скопје на име Агим Сали, с. Ласкарци, Скопје. (19443)

Пасош бр. 987404, издаден од УВР - Струмица, на име Хаџи-Тасев Ѓорѓи, ул. "Гоце Делчев" бр. 45, Струмица, објавен во "Службен весник на РМ" бр.2/98 за неважен, се сторнира.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Нова трговија“ – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 20.01.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието и претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ 66 во време од 7 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Биброк“ ДОО – Куманово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 20.01.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на акции заради дополнително вложување.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бб во време од 8 до 13 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД за внатрешен и надворешен промет „Машинопромет“ – Скопје

О Б Ј А В У В А

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 20.01.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел од претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Прашка“ бр.23–Скопје во време од 7.30 до 14 часот.

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на РМ“ број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97) Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец јануари 1998 година, која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход, изнесува 9.300 денари.

Министер,
Насер Зибер, с. р.

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец јануари 1998 година не може да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

шифра	гранка	основица
0101	Електростопанство	8.015
0102	Производство на јаглен	4.802
0105	Производство на нафтени деривати	7.797
0106	Производство на железна руда	-
0107	Црна металургија	4.547
0108	Производство на руди на обоени метали	6.531
0109	Производство на обоени метали	8.752
0110	Преработка на обоени метали	4.262
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	3.334

0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	3.738
0113	Металопреработувачка дејност	5.467
0114	Машиноградба	5.624
0115	Производство на сообраќајни средства	4.852
0117	Производство на електрични машини и апарати	4.906
0118	Производство на базни хем. производи	6.163
0119	Преработка на хемиски производи	9.203
0120	Производство на камен, чакал и песок	5.664
0121	Производство на градежен материјал	10.336
0122	Производство на режана граѓа и плочи	4.174
0123	Производство на финални произв. од дрво	3.610
0124	Производство и преработка на хартија	5.325
0125	Производство на текстил, предива и ткаен.	4.050
0126	Производ. на готови текстилни производи	3.647
0127	Производство на кожа и крзно	2.458
0128	Произв. на кожни обувки и галантерија	2.918
0130	Производство на прехранбени производи	7.112
0131	Производство на пијалаци	9.162
0132	Производство на добиточна храна	6.702
0133	Производство и преработка на тутун	7.134
0134	Графичка дејност	4.976
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	3.752
0139	Производство на разновидни производи	7.110
0201	Земјоделско производство	4.793
0202	Земјоделски услуги	7.521
0203	Рибарство	3.914
0300	Шумарство	5.160
0400	Водостопанство	5.418
0501	Високоградба	4.027
0502	Нискоградба и хидроградба	4.521
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	3.455
0601	Железнички сообраќај	6.185
0604	Воздушен сообраќај	10.904
0605	Друмски сообраќај	5.097

		СОДРЖИНА	
0606 Градски сообраќај	6.259		
0608 Претоварни услуги	-	90. Закон за употребата на македонскиот јазик	265
0609 ПТТ услуги и врски	8.306	91. Закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори	266
0701 Трговија на мало	5.032	92. Закон за заштита на топографијата на интегралните кода	269
0702 Трговија на големо	9.337	93. Закон за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет.	271
0703 Надворешна трговија	7.589	94. Одлука за определување на царински квоти за 1998 година согласно договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Словенија	274
0801 Угостителство	4.951	95. Одлука за определување на орган за издавање на „Виза“ печат за извоз на текстилни производи од Република Македонија во Соединетите Американски Држави	276
0802 Туристичко посредување	4.521	96. Одлука за денот и моментот на воведување на летното сметање на времето во 1998 година	276
0901 Занаетчиски услуги и поправки	5.295	97. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижност	276
0902 Лични услуги и услуги на домаќинство	4.412	98. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижност	276
1001 Уредување на населби и простори	5.867	99. Одлука за преземање на право на сопственост на недвижност Хотел за самци „Маврово“	277
1002 Станбена дејност	9.129	100. Одлука за определување на услови за градба за објектот графостаница „ТС 35/10“ што треба да се гради во општината Чучер – Сандево	277
1003 Комунална дејност	6.306	101. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Браќа Миладиновци“, с. Царев Двор – Ресен.	277
1101 Банкарство	9.222	102. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Славејко Арсов“, с. Подмочани – Ресен	277
1102 Осигурување на имоти и лица	11.292	103. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Григор Прличев“, с. Колешино – Струмица	278
1103 Услуги во областа на прометот	9.099	104. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Никола Вапцаров“ – Струмица	278
1104 Проектир. и сродни техн. услуги	5.780	105. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Мануш Турновски“, Ново Село – Струмица	278
1105 Геолошки истражувања	-	106. Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на Годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок од доход	278
1106 Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	6.012	107. Правилник за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на комуналниот инспектор.	283
1109 Деловни услуги	6.394	Објава за просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец јануари 1998 година	311
1201 Образование	5.976	Објава за плата по работник која претставува основа за пресметување на даноци и придонеси од плата за месец јануари 1998 година.	311
1202 Научно истражувачка дејност	7.139		
1203 Култура, уметност и информации	6.111		
1204 Физичка култура и спорт	5.117		
1301 Здравствена заштита	6.401		
1302 Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита	5.010		
1401 Органи на државна власт, единици на локалната самоуправа и други облици	6.413		
1402 Самоуправни интересни засадници	6.715		
1403 Здруженија	9.075		
1404 Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	8.692		

Министер,
Насер Зибер, с.р.